



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Петок, 31 јули 1998
Скопје

Број 38

Год. LIV

Аконтацијата за 1998 година изнесува
7.200 денари. Овој број чини 100
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1080.

Врз основа на член 15 и 17 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 24/96, 34/96 и 35/97) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.05.1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ВО С. ГРЕШНИЦА

Член 1

Подрачното училиште на Основното училиште „Реџо Рушит – Зајази“ с. Зајас се основа како основно училиште со седиште во с. Грешница.

Член 2

Основното училиште ги опфаќа училишните обврзници од подрачјето на селата: Трапчин Дол, Длапкин Дол, Колибари, Грешница, Лешница и Бачишта.

Член 3

Дејноста на основното училиште е организирање и остварување на основното образование.

Член 4

Средствата за основање (објекти, опремата, нагледните средства и слично) се обезбедуваат од постојното основно училиште „Реџо Рушит – Зајази“ с. Зајас утврдени со билансот врз основа на пописот што ќе го изврши Комисијата од член 6 на оваа одлука.

Член 5

Наставниците, стручните работници, административно техничките работници се преземаат од Основното училиште од член 4 на оваа одлука.

Покрај работниците од претходниот став, училиштето има потреба од ново вработување на три работници (директор, секретар и педагог).

Член 6

За извршување на подготовките за почеток со работа на училиштето, се формира Комисија во состав:

1. Вукица Шурбановска – раководител на Организационата единица на Министерството за образование и физичка култура – Кичево
2. Весна Таневска – Републички просветен инспектор во Кичево
3. Бајрам Муслиу – наставник по француски јазик во РЕ с. Грешница.

Член 7

Формирањето на училишниот одбор, донесувањето на Статутот и именувањето директор на основното училиште ќе се изврши најдоцна во рок од шест месеци од денот на уписот на основното училиште во Судскиот регистар.

Член 8

Уписот на Основното училиште во с. Грешница во Судскиот регистар ќе се изврши во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1998/1
18 мај 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1081.

Врз основа на член 15 и 17 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 24/96, 34/96 и 35/97) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.05.1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОСНОВАЊЕ НА НОВО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ВО КУКЛИШ

Член 1

Со оваа одлука се основа основно училиште со седиште во Куклиш.

Член 2

Основното училиште ги опфаќа училишните обврзници од подрачјето на општина Куклиш.

Во составот на училиштето работат подрачните училишта во населените места: Костурино, Раборци, Дорломбос, Мемешли, Орманли и Свидовица.

Член 3

Дејноста на основното училиште е организирање и остварување на основното образование.

Член 4

Средствата за основање објекти, опремата, нагледните средства и слично се обезбедуваат од постојните основни училишта „Никола Вапцаров“ Струмица, „Маршал Тито“ Струмица и „Маршал Тито“ Муртино, како и другите основни училишта утврдени со билансот врз основа на пописот што ќе се изврши веднаш по влегување во сила на оваа одлука.

Член 5

Наставниците, стручните работници, административно техничките работници се преземаат од основните училишта од член 4 на оваа одлука.

Покрај работниците од претходниот став, училиштето има потреба од ново вработување на еден секретар и еден психолог.

Член 6

За извршување на подготовките за почеток со работа на училиштето, се формира Комисија во состав:

1. Панде Масев – раководител на Организационата единица на Министерството за образование и физичка култура – Струмица
2. Соња Чурлинова – стручен работник на Организационата единица на Министерството за образование и физичка култура – Струмица.

3. Кирил Јанчев – директор на ОУ „Гоце Делчев“ с. Велуца.

Член 7

Формирањето на училишниот одбор, донесувањето на Статутот и именувањето директор на основното училиште ќе се изврши во рок од шест месеци од денот на уписот на основното училиште во Судскиот регистар.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1887/1
18 мај 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с. р.

1082.

Врз основа на член 27 став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.07.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за развој и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименовање	Количина
1	2	3	4

9025		Хидрометри слични пловни инструменти, термометри, пирометри, барометри, хигрометри и психометри, вклучувајќи и комбинации на овие инструменти, со или без можности за регистрирање:	
		- Терометри и пирометри, што не се комбинирани со други инструменти:	
9025 80		- Други инструменти	
9025 80 20 00		--- Барометри, некомбинирани со други инструменти а) висиномер	4 парчиња
9029		Бројачи на обртите, бројачи на производство, таксиметри, бројачи на километрите, бројачи на чекорите и слично; покажувачи на брзината и тахометри, освен оние што се распоредуваат во тар. број 9014 или 9015; стробоскопи:	
9029 10		- Бројачи на обртите, бројачи на производството, таксиметри, бројачи на километрите, бројачи на чекорите и слично:	
9029 10 90 00		- Друго:	
		а) Бројач на километри	4 парчиња
		б) Курвиметар електричен	1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-1923/1
20 јули 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с. р.

1083.

Врз основа на член 27 став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.07.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за сообраќај и врски – Дирекција за цивилна воздушна пловидба и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименовање	Количина
1	2	3	4

8473		Делови и прибор (освен прекривачи, куфери за машини и сл.) погодни за употреба исклучително или главно со машините од тар. број 8469 до 8472:	
8473 30		- Делови и прибор на машини од тар. број 8471:	
8473 30 10 00		-- Електронски	1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-1963/1
20 јули 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с. р.

1084.

Врз основа на член 27 став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.07.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за земјоделне, шумарство и водостопанство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименовање	Количина
1	2	3	4

8415		Уреди за климатизација, со вентилатор на моторен погон и со елементи за мену-	
------	--	---	--

1	2	3	4
---	---	---	---

вање на температурата и влажноста, вклучувајќи и машини во кои влажноста не може посебно да се регулира.

8415 82 -- Друго, со вградена разладна единица

8415 82 80 00 -- Друго

а) Клима уред производ CARRIER тип 42HWS/38 YL-012 3 парчиња

б) Клима уред производ CARRIER тип 42HWN/38 YL-024 1 парче

2 Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Број 23-1964/1
20 јули 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Цврешковски, с р

1085.

Врз основа на член 27 став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр 20/93 и 63/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 07 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1 Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за сообраќај и врски – Дирекција за цивилна воздушна пловидба и тоа

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

4811 Хартија, картон, целулозна вата и листови и ленти од целулозни влакна, премачкани, импрегнирани, прекриени, површински бојосани, површински украсени или печатени, во ролни или листови, освен производите од тар број 4803, 4809, или 4810

4811 90 - Друга хартија, картон, целулозна вата и листови и ленти од мека целулоза

4811 90 90 00 -- Друго
а) Термо хартија RMS 2030-3 10 ролни
Микрофони и нивни стативи, звучници, вклучувајќи и звучници во звучни кутии, наглавни слушалки, слушалки за едно уво и

1	2	3	4
---	---	---	---

комбинации со микрофон, аудиофреквентни електрични засилувачи, електрични комплети за засилување на звукот

8518 30 - Наглавни слушалки, слушалки за едно уво и комбинации со микрофон

8518 30 90 00 -- Друго
а) Слушалки со микрофон P/N8322 2 комплети

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 23-1966/1
20 јули 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Цврешковски, с р

1086.

Врз основа на член 27 став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр 20/93 и 63/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.07 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1 Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и тоа

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8471 Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици, магнетни или оптички читачи, машини за преснимување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место

8471 30 00 00 - портабл дигитални машини за автоматска обработка на податоци, со маса до 10 кг, што се состојат од најмалку една централна единица, тастатура и дисплеј
а) Notebook IBM TP 380 ED model 2635-5A0 6 парчиња

8471 60 - Влезни или излезни единици, што содржат или не содржат мемориски единици во исто куќиште

1	2	3	4
---	---	---	---

8471 60 40 00 --- Печатари

a) LaserJet LehMark Optra
YC 1275 1 парчеb) LaserJet Leh Mark Optra
C 1255 3 парчиња

в) Leh Mark ColorJet 5000 33 парчиња

г) Matrh LehMark 2390-003 29 парчиња

2 Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр 23-1967/1
20 јули 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с р

1087.

Врз основа на член 11 од Законот за заштита и унапредување на животната средина и природата („Службен весник на РМ“ бр 69/96) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.07 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ЗАШТИТА, УПРАВУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА СТРОГИОТ ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ ЕЗЕРАНИ, НА ПРЕСПАНСКОТО ЕЗЕРО

Член 1

Во Решението за определување организација за заштита, управување и одржување на строгиот природен резерват Езерани, на Преспанското Езеро („Службен весник на Република Македонија“ бр 60/97) по членот 1 се додава нов член 2 кој гласи

„Член 2

За спроведување на ова решение се задолжува Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина

Министерот за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина ќе склучи договор со Друштвото за проучување и заштита на птиците на Македонија за управување со строгиот природен резерват Езерани, на Преспанското Езеро “

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр 23-2529/2
20 јули 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с р

1088

Врз основа на член 96 став 3 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр 44/95, 24/96, 34/96 и 35/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШЕН ОДБОР НА РУ „ЈОСИП ЈОСИФОВСКИ СВЕШТАРОТ“ - СТРУМИЦА

1 За членови на Училишниот одбор на Работничкиот универзитет „Јосип Јосифовски Свештарот“ - Струмица се именуваат

– Кирил Јанчев, вработен во ОУ „Гоце Делчев“ – с Вељуса

– Илија Кузмановски, вработен во АД „Единство“ – Струмица

2 Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“

Бр 17-57/7
20 јули 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с р

1089.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРСТВОТ ЗА РАЗВОЈ

1 За советник на министерот за развој се назначува Вера Проковиќ, виш самостоен советник во Одделението за човекови ресурси во Министерството за развој

2 Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“

Бр 17-1918/2
20 јули 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с р

1090.

Врз основа на член 153 став 4 а во врска со член 156 став 1 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА РАЗВОЈ

1 Бошко Здравковски, повторно се назначува за помошник на министерот за развој

2 Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“

Бр 17-1946/2
20 јули 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с р

1091.

Врз основа на член 153 став 4 а во врска со член 156 став 1 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА РАЗВОЈ

1 Христина Азмајова, повторно се назначува за советник на министерот за развој

2 Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“

Бр 17-1947/2
20 јули 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с р

1092.

Врз основа на член 153 став 4 а во врска со член 156 став 1 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА РАЗВОЈ

1 Саша Шиндилоски, повторно се назначува за советник на министерот за развој

2 Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“

Бр 17-1948/2
20 јули 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с р

1093.

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНИ ДЕЈНОСТИ – СКОПЈЕ

1 Гордана Николовска се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавната установа Завод за социјални дејности – Скопје, поради нејзино именување за вршител на должноста директор на Заводот

2 За член на Управниот одбор на Јавната установа Завод за социјални дејности – Скопје се именува Сретко Тодоров, дипл педагог – самостоен стручен соработник во Заводот

3 Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“

Бр 17-1975/2
20 јули 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с р

1094.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ФИЗИЧКА КУЛТУРА

1 За советник на министерот за образование и физичка култура се назначува Ружди Ибраими, професор во Гимназијата „Зеф Лјуш Марку“ – Скопје

2 Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“

Бр 17-2026/2
20 јули 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с р

1095.

Врз основа на член 9 став 3 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр 54/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр 38/90 „Службен весник на Република Македонија“ бр 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20 јули 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА СТАТИСТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1 За директор на Заводот за статистика на Република Македонија се именува Дончо Герасимовски, досегашен вршител на должноста директор на Заводот

2 Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“

Бр 17-2032/1
20 јули 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с р

1096.

Врз основа на член 8 од Законот за Републичкиот завод за унапредување на домаќинството („Службен весник на СРМ“ бр 29/73 и 39/77) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ДОМАЌИНСТВОТО – СКОПЈЕ

1 Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Собирот на работниците на Републичкиот завод за унапредување на домаќинството – Скопје бр 02-214/1 од 17 јули 1998 година, со која за директор на Заводот е именувана Марија Грамосли, дипл инж архитект, досегашен вршител на должноста директор на Заводот

2 Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“

Бр 17-2040/2
20 јули 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с р

1097.

Врз основа на член 88 став 1 и 3 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на Република Македонија“ бр 38/93) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СО ОПШТЕСТВЕН КАПИТАЛ

Илинденко Стровјанов се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал

2 Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“

Бр 17-2047/1
20 јули 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с р

1098.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА НАУКА

1 За советник на министерот за наука се назначува Снежана Билиќ Сотироска, стручен соработник за соработка со меѓународни и регионални асоцијации во Министерството за наука

2 Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“

Бр 17-2049/2
20 јули 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с р

1099.

Врз основа на член 25 од Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр 26/96), и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр 63/94) и член 12 од Статутот на Фондот за магистрални и регионални патишта, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јули 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА МАГИСТРАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА – СКОПЈЕ

1 За директор на Фондот за магистрални и регионални патишта – Скопје се именува Горги Пупак

ски, досегашен вршител на должноста директор на Фондот

2 Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“

Бр 17-2048/1
20 јули 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с р

1100.

Врз основа на член 48 од Законот за заштита од пожари („Службен весник на СРМ“, бр 43/86, 37/87, 51/88, 36/90 и „Службен весник на РМ“, бр 12/93) министерот за внатрешни работи донесе

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ ЗА УНИФОРМАТА, ОЗНАКИТЕ НА УНИФОРМАТА И ЗАШТИТНАТА ОПРЕМА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ТЕРИТОРИЈАЛНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПРОТИВПОЖАРНИ ЕДИНИЦИ

Член 1

Во Правилникот за условите за униформата, ознаките на униформата и заштитната опрема на работниците во територијалните и професионалните противпожарни единици („Службен весник на РМ“, бр 44/94), во член 3 став 1 зборовите „капа, блуза“ се заменуваат со зборовите „шапка, капа-беретка, кратка блуза-винджанка“

Член 2

Во член 4 став 1, точката 1 се менува и гласи
„Шапката е од камгарн и со вообичаен крој со благо свиткан данцет опшиен со испуст од златно-жолта боја со ширина од 2 мм и е наменета само за командирите на територијалните противпожарни единици

Сонцебранот на шапката е од целулоид или сличен материјал во црна боја со раб опшиен со кожа. На сонцебранот на околу 5 мм од надворешниот раб е сопиен буриташ во златно-жолта боја со ширина од 6 мм

Подбрадокот на шапката е плетенка која на краевите завршува со гајки, изработен е од синтетичко влакно со златно-жолта боја и се прикачува со две копчиња со пречник од 14 мм

Шапката од внатре е поставена, а при дното има потница со ширина од 4 см

На предната страна на шапката на средината од бортоот се носи пожарничарска значка. Пожарничарската значка претставува симбол на пламен над кого доминира мотивот од знамето на Република Македонија вграмен во октограм. Значката е изработена од одливот од лесна метална легура. Пламенот е со заоблени рабови по обемот, со висина од 35 мм и хоризонтална закривеност од R-200 мм, емајлиран, преслечен или обоен во пурпурно-црвена боја. Октограмот е конвексен-испакнат од црвена подлога и тоа така што обемот на октограмот, дискот и зраците во него се уште повеќе релјефно испакнати. Сонцето е во златно-жолта боја, дискот и зраците се со висок сјај, а подлогата меѓу нив е со матирана површина. На дискот се аплицирани буквите РМ

По точка 1 се додава нова точка, која гласи

„2 Капата-беретка е од чоја со вообичаен крој со иста боја како и бојата на униформата. На предната страна на капата – беретка се носи пожарничарска значка. Капата-беретка е наменета за сите работници во територијалните противпожарни единици“

Точката 2, која станува точка 3 се менува и гласи:

„Кратката блуза-винджакна е со истиот модел и делови како и кратката блуза-винджакна од летната униформа“

Во точката 3, која станува точка 4, став 2 зборовите „капата, блузата“ се заменуваат со зборовите „шапката, кратката блуза-винджакна“

Точките 4, 5, 6, 7, 8 и 9 стануваат точки 5, 6, 7, 8, 9 и 10

Член 3

Во член 5 став 1 зборот „капа“ се заменува со зборовите „шапка наменета само за командирите на територијалните противпожарни единици, капа-беретка“

Член 4

Во член 6 став 1, точката 1 се менува и гласи „Шапката и капата-беретка од летната униформа се со истиот модел и делови како и шапката и капата-беретка од зимската униформа“

Во точка 3 став 2 зборот „капата“ се заменува со зборот „шапката“

По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи „Капата-беретка е со иста боја како и бојата на униформата“

Член 5

Во член 9 зборот „капа“ се заменува со зборот „шапка“, а по зборот „ветровка“ се додава зборот „пуловер“

Член 6

Во член 10 став 1, точката 1 се менува и гласи „Шапката е од камгарн и со вообичаен крој со благо свиткан данџет опшиен со испуст од пурпурно-црвена боја со ширина од 2 мм Сонцебранот е од целулоид или сличен материјал во црна боја со раб опшиен со кожа Подбрадокот на шапката е од ист материјал како и сонцебранот со ширина од 16 мм, со две гајки од ист

материјал со кои се прилагодува неговата должина и со краевите е прицврстен кон бортот со две копчиња со пречник од 14 мм Шапката од внатре е поставена, а при дното има потница со ширина од 4 см На предната страна на шапката, на средината од бортот се носи пожарникарска значка со исти обележја како и за пожарникарите на територијалните противпожарни единици“

Во точка 3 став 2 зборот „капата“ се заменува со зборот „шапката“

По точка 4 се додава нова точка, која гласи „5. Пуловерот е изработен од волнено предиво со вообичаен крој и е во сина боја“

Точките 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стануваат точки 6, 7, 8, 9, 10 и 11

Член 7

Во член 15 ставот 1 се менува и гласи

„Ознаките на униформата се носат на нарамениците од ветровката, блузата и кошулата со кратки ракави“

Во ставот 2 по зборот „боја“ се додаваат зборовите „со димензии 2,5 см x 3 см“, а зборовите „ознаките на чинот кои се состојат од“ се бришат

Ставот 4 се брише

Член 8


Обрасците од број 11 до број 16 се заменуваат со нови обрасци од број 11 до број 16 кои се составен дел на овој правилник

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“


Бр 191-23291/1
14 јули 1998 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
д-р Томислав Чокревски, с р




Пожарникар

(Образец бр. 11)




Водич на група

(Образец бр. 12)




Командир на одделение

(Образец бр. 13)




Командир на вод

(Образец бр.14)



Командир на чета

(Образец бр.15)



Командант

(Образец бр.16)

1101.

Врз основа на член 64 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“, број 8/92 и 30/95), министерот за одбрана донесе

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВРЕМЕТО И НАЧИНОТ НА УПАТУВАЊЕ НА РЕГУТИТЕ НА ОТСЛУЖУВАЊЕ НА ВОЕНИОТ РОК, ОДЛАГАЊЕТО И ПРЕКИНОТ НА СЛУЖЕЊЕТО НА ВОЕНИОТ РОК И ОТПУСТАЊЕТО НА ВОЈНИЦИТЕ ОД ПОСТОЈАНИОТ СОСТАВ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Правилникот за времето и начинот на упатување на регутите на отслужување на воениот рок, одлагањето и прекинот на служењето на воениот рок и отпуштањето на војниците од постојниот состав на Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, број 34/92, 16/96 и 6/98), во член 9 став 1, во точката 2 по зборот „месеци“ сврзникот „и“ се брише и се става точка и записка;

Во точката 3 по зборот „години“ точката се заменува со точка и записка, а по точката 3 се додаваат три нови точки 4, 5 и 6, кои гласат

„4 по пат на конкурс е примен за питомец на Воената академија,

5 по пат на конкурс е примен на стручно оспособување и усовршување на Воената академија за службите на копнената војска на Армијата, и

6 по пат на оглас е избран за кандидат за стручно оспособување и усовршување за воени старешини – подофицири“

Член 2

Во член 12 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи „Војникот на кој му е прекинато служењето на воениот рок од причините наведени во член 9, точките 4, 5 и 6 од овој правилник, се упатува на доотслужување на

преостанатиот дел од воениот рок, под условите од став 1 на овој член доколку не го заврши школувањето на Воената академија, односно стручното оспособување и усовршување и не стекне својство на активно воено лице“

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Број 01-1320/5
22 јули 1998 година
Скопје

Министер за одбрана
д-р Лазар Китаноски, с р

1102.

Врз основа на член 46 став 3 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност („Службен весник на РМ“, бр 7/97 и 15/97), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на 16 07 1998 година, донесе

**ПРАВИЛНИК
ЗА СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ КРАТКОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

Член 1

Со овој правилник се утврдува поблиската содржина на барањето за давање одобрение за издавање краткорочни хартии од вредност по видови издавачи (во натамошниот текст барање)

Член 2

I. Содржина на барање од трговско друштво и друго правно лице

Барањето за давање одобрение за издавање краткорочни хартии од вредност, што до Комисијата за хартии од вредност го поднесува трговско друштво и друго правно лице, содржи

1 Податоци за издавачот

1.1 фирма и седиште на издавачот,

1.2 форма на друштвото;

- 1.3 организација на друштвото со овластувања на организационите делови во платниот промет;
- 1.4 број на решението од регистарскиот суд;
- 1.5 матичен број;
- 1.6 предмет на работа според регистрацијата
- 2 Вкупен капитал со состојба на денот на последната годишна сметка
 - 2.1 основачки капитал,
 - 2.2 ревалоризациони резерви,
 - 2.3 резерви – законски, статусни и слободни
- 3 Структурата на капиталот со состојба на денот на поднесување на барањето
- 4 Билансни податоци (биланс на успех и биланс на состојба) по годишната сметка со состојба на 31 декември за претходната година
 - 4.1 приходи и расходи
 - 4.1.1 приходи
 - 4.1.2 расходи
 - 4.1.3 добивка или загуба од деловната година
 - 4.2 актива и пасива
 - 4.2.1 актива (билансна и вонбилансна)
 - 4.2.2 пасива (билансна и вонбилансна)
- 5 Движење на ликвидноста
 - 5.1 достасани а неплатени обврски на денот на поднесување на барањето;
 - 5.2 просечна минусна состојба на жиро сметката во последните 60 дена до денот на поднесување на барањето, број на денови во блокада на жиро сметката во претходната година и до денот на поднесување на барањето за издавање краткорочни хартии од вредност;
- 6 Податоци за емисијата
 - 6.1. обем на емисијата;
 - 6.2. намена на средствата;
 - 6.3. видот на хартијата од вредност и другите елементи на хартијата согласно Законот;
 - 6.4. заштитата од фалсификување (квалитет) на хартијата од вредност, доколку се печати;
 - 6.5 рок на запишување и купување на хартијата од вредност;
 - 6.6 правата на купувачот на хартијата од вредност од одлуката за издавање;
 - 6.7 преносливост на хартијата од вредност;
 - 6.8. продажни места;
 - 6.9 факсимил на хартијата од вредност (со купони и други елементи) доколку се печати, односно содржина на потврдата доколку хартијата не се печати;
 - 6.10 место на кое може да се изврши увид во сите наоди за веродостојноста на податоците за издавањето краткорочни хартии од вредност.

II. Содржина на барањето поднесено од банка и штедилница

Барањето за давање одобрение за издавање краткорочни хартии од вредност (во натамошниот текст: Барање), што до Комисијата за хартии од вредност го поднесува банка или штедилница, содржи:

- 1 Податоци за издавачот:
 - 1.1 фирма и седиште на издавачот;
 - 1.2 број на решението од регистарскиот суд;
 - 1.3 број на решението од Народната банка на Република Македонија за издавање одобрение за работа;
 - 1.4. матичен број на издавачот;
 - 1.5. работите кои издавачот ги врши во смисла на Законот за банки и штедилници;
 - 1.6 организација, мрежа, статус на организационите делови и овластувањата на организационите делови во правниот промет;
- 2 Вкупен капитал со состојба на денот на последната годишна сметка,
 - 2.1 акционерски капитал,
 - 2.2 ревалоризациони резерви,

- 2.3 посебна резерва,
- 3 Сопственичка структура на капиталот на денот на поднесување на барањето;
- 4 Податоци од рекласифицираниот биланс на успех на денот на последната годишна сметка;
- 5 Податоци од рекласифицираниот биланс на состојба на денот на последната годишна пресметка
 - 5.1 актива (билансна и вонбилансна)
 - 5.2 пасива (билансна и вонбилансна)
- 6 Релативни показатели на работењето на денот на последната годишна сметка
 - 6.1 адекватност на капиталот;
 - 6.2 учество на капиталот во пасивата;
 - 6.3 учество на средства од граѓани во пасивата;
 - 6.4 однос на краткорочни пласмани и краткорочни извори;
 - 6.5 однос на девизната пасива и девизната актива;
 - 6.6 голем и најголем можен кредит во однос на капиталот;
 - 6.7 трајни вложувања во претпријатија;
 - 6.8 трајни вложувања во банки и штедилници;
 - 6.9 пласмани во основни средства;
- 7 Движење на ликвидноста:
 - 7.1 достасани а неплатени обврски на денот на поднесување на барањето;
 - 7.2 просечна минусна состојба на жиро сметката во последните 60 дена од денот на поднесување на барањето, број на денови во блокада на жиро сметката во претходната година и до датумот на поднесување на барањето за издавање краткорочни хартии од вредност;
- 8 Податоци за емисијата:
 - 8.1. обем на емисијата;
 - 8.2 намена на средствата;
 - 8.3 видот на хартијата од вредност и нејзините елементи согласно Законот;
 - 8.4. заштитата од фалсификување на хартијата од вредност, доколку се печати;
 - 8.5 рок за запишување и купување на хартијата од вредност;
 - 8.6 права на купувачот на хартијата од вредност од одлуката за издавање;
 - 8.7 преносливост на хартијата од вредност;
 - 8.8. продажни места;
 - 8.9. факсимил на хартијата од вредност (со купони и други елементи) доколку се печатат, односно содржина на потврдата доколку хартијата не се печати;
 - 8.10. место на кое може да се изврши увид во сите наоди за веродостојноста на податоците за издавачот на хартијата од вредност.

III. Документација која се поднесува кон барањето

Издавачите кон барањето ја поднесуваат следнава документација

- акт за основање (одлука или договор);
- статут, односно друг општ акт за организација;
- копија од решението за упис во судскиот регистар и решение од надлежен орган за издавање дозвола за работа, односно дозвола за основање;
- одлука за издавање хартии од вредност;
- биланс на состојба и биланс на успех за претходната година, со извештај од овластен ревизор за економско-финансиска ревизија и со мислење од овластен ревизор за бонитетот и потврда од носителот на платен промет за состојбата на жиро сметката за последните 60 дена до денот на поднесување на барањето;
- изјава од одговорното лице дека емисијата е заснована на законските прописи, дека податоците наведени во барањето се веродостојни и дека се обезбедени услови за печатење на хартијата од вредност (ако се бара нивно печатење);
- јавен повик;

Освен документацијата од став 1 на оваа точка издавачот поднесува и

- доказ за уплата на пропишаниот надоместок за Комисијата,
- овластување за лицето кое ќе соработува со Комисијата за хартии од вредност во постапката на разгледување на барањето за емисија

Член 3

Податоците за издавачот од член 2 дел I и II од точка 1 на овој правилник, се поднесуваат кон барањето за прво издавање на краткорочни хартии од вредност во тековната година. При наредните емисии на краткорочни хартии од вредност во тековната година овие податоци не се приложуваат кон барањето, освен во случај на измена на податоците.

Документите од член 2 дел III став 1 алинеи 1, 2, 3 и 5 од овој правилник се поднесуваат кон барањето за прво издавање на краткорочни хартии од вредност во тековната година. При наредните емисии на краткорочни хартии од вредност во тековната година овие податоци не се приложуваат кон барањето, освен во случај на измена на податоците.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Број 01-108/1

22 јули 1998 година
Скопје

Претседател на Комисијата,
д-р Владимир Камдиќај, с р

1103.

Врз основа на член 53 став 3 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр 7/97 и 15/97), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на 16 07 1998 година, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА СОДРЖИНАТА НА ЈАВНИОТ ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И КУПУВАЊЕ КРАТКОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува содржината на јавниот повик за запишување и купување краткорочни хартии од вредност (во натамошниот текст: јавен повик), по видови издавачи

Член 2

I. Содржина на јавен повик на трговско друштво и друго правно лице

Јавниот повик за запишување и купување краткорочни хартии од вредност што до Комисијата за хартии од вредност го поднесува трговско друштво-издавач на хартии од вредност, задолжително содржи

- 1 Број на решението на Комисијата за хартии од вредност за одобрување на емисијата,
- 2 Податоци за издавачот,
 - 2.1 фирма и седиште на издавачот,
 - 2.2 форма на друштвото,
 - 2.3 организација на друштвото со овластувања на организационите делови во платниот промет,
 - 2.4 број на решението од регистарскиот суд,
 - 2.5 предметот на работа според регистрацијата,
 - 2.6 вкупен капитал со состојба на денот на последната годишна сметка,
 - 2.7 структура на капиталот со состојба на денот на последната годишна сметка,
- 3 Билансни податоци (биланс на успех и биланс на состојба) по годишна пресметка со состојба на 31 декември за претходната година,

4 Реални обврски на сопственоста на издавачот (хипотеки, залога и сл.),

5 Движење на ликвидноста

- а) достасани а неплатени обврски,
- б) просечна минусна состојба на жиро сметката во последните 60 дена до денот на објавувањето на повикот, бројот на денови во блокада на жиро сметката во претходната година и до денот на објавувањето на повикот,

6 Мислење на овластен ревизор,

7 Податоци за емисијата

7.1 обем на емисијата,

7.2 намена на средствата,

7.3 бројот на хартии од вредност што се издаваат, видот и номиналната вредност;

7.4 рокот за запишување и купување на хартиите од вредност;

7.5 продажните места,

7.6 условите за враќање на уплатените средства доколку емисијата не успее или доколку издавачот се откаже од емисијата,

7.7 посебните права што им припаѓаат на сопствениците на хартиите од вредност;

7.8 податоците за гарантот, доколку емисијата е гарантирана.

7.9 место на кое може да се изврши увид во сите наоди за веродостојноста на податоците за издавање краткорочни хартии од вредност

II. Содржина на јавен повик на банка и на штедилница

Јавниот повик за запишување и купување краткорочни хартии од вредност што до Комисијата за хартии од вредност го поднесува банка или штедилница – издавач на краткорочни хартии од вредност, задолжително содржи

- 1 Број на решението од Комисијата за хартии од вредност за одобрување на емисијата
- 2 Основни податоци за издавачот
 - 2.1 фирма и седиште на издавачот,
 - 2.2 дата на одржување на основачкото собрание;
 - 2.3 број на решението од Народната банка на Република Македонија за издавање одобрение за работа;
 - 2.4 број на решението од регистарскиот суд;
 - 2.5 Работите кои издавачот ги врши во смисла на Законот за банките и штедилниците;
- 3 Вкупниот капитал – состојба на денот на последната годишна сметка
 - 4.1 акционерски капитал;
 - 4.2 ревалоризациони резерви,
 - 4.3 посебни резерви
- 4 Сопственичка структура на капиталот на денот на последната годишна сметка,
- 5 Податоци за остварените приходи, расходи и финансиски резултати за претходниот пресметковен период,
- 6 Податоци за адекватноста на капиталот,
- 7 Податоци за движење на ликвидноста
 - 8.1 достасани, а неплатени обврски на денот на објавувањето на јавниот повик,
 - 8.2 просечна минусна состојба на жиро сметката во последните 60 дена до денот на објавувањето на јавниот повик, бројот на денови во блокада на жиро сметката во претходната година и до датумот на објавувањето на јавниот повик;
- 8 Мислење на овластен ревизор,
- 9 Податоци за емисија
 - 10.1 обем и намена на емисијата,
 - 10.2 бројот и видот на хартиите од вредност и номиналната вредност,
 - 10.3 рок за запишување и купување на хартиите од вредност,
 - 10.4 продажни места;

- 10 5 услови за враќање на уплатените износи доколку емисијата не успее или доколку издавачот се откаже од емисијата,
- 10 6 посебни права што им припаѓаат на сопствениците на хартиите од вредност,
- 10 7 податоци за гарантот, доколку емисијата е гарантирана
- 10 8 место на кое може да се изврши увид во сите наоди за веродостојноста на податоците за издавање краткорочни хартии од вредност

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Број 01-109/1
22 јули 1998 година
Скопје

Претседател на Комисијата,
д-р Владимир Кандиќјан, с р

ОБЈАВИ**ОБЈАВА****ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ШУМСКИ САДЕН МАТЕРИЈАЛ**

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, во согласност со член 18 став 3 од Законот за саден материјал („Службен весник на РМ“ бр 10/73, 51/88, 20/90, 39/90, 32/91 и 83/92), објавува дека во Регистарот на производители на шумски саден материјал е запишано следното претпријатие

– Претпријатие „Био-Инжинеринг“ ДОО Скопје за производство на шумски саден материјал, Регистарски број 43, Решение бр 09 4156/2 од 10 07 1998 година

Бр 09-4156/3
20 јули 1998 година
Скопје

Министер
за земјоделство, шумарство
и водостопанство
м-р Киро Докузовски, с р

ИСПРАВКИ

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текот на Уредбата за изменување и дополнување на Одлуката за продажба на државниот капитал во „Алатница“ – Охрид (објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр 21/98) направена е техничка грешка, поради што се дава

**ИСПРАВКА
НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ
КАПИТАЛ ВО „АЛАТНИЦА“ – ОХРИД**

Во член 1, во вториот ред наместо бројката „32,27%“ треба да стои „24,80%“

Бр 23-1247/5
27 јули 1998 година
Скопје

Од Владата на Република Македонија

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Решението за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр 34/98, направена е грешка, поради што се дава

**ИСПРАВКА
НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА
КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА**

Во точка 1, ред 2, наместо зборовите „Владата на Република Македонија“ треба да стојат зборовите

„Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија“

Бр 23-1865/1
27 јули 1998 година
Скопје

Од Владата на Република Македонија

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ**11.**

Врз основа на Законот за измени дополнувања на Законот на работни односи („Сл весник на РМ“ бр 14/95), Законот за заштита при работа („Сл весник на РМ“ бр 13/98) и член 101 од Колективниот договор за јавните претпријатија од дејноста сообраќај и врски („Сл весник на РМ“ бр 23/95), Синдикатот на работниците од сообраќајот и врските на Република Македонија и Министерството за сообраќај и врски на Република Македонија, на 15.07 1998 година, ги извршија следните

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД ДЕЈНОСТА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ

1 Во членот 1, во петтиот ред зборовите „Претпријатие за поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај „Македонија“ се заменуваат со зборовите „П за поштенски сообраќај“ „Македонски пошти“ – Скопје“

2 По членот 24 се додаваат 5 нови члена 24-а, 24-б, 24-в, 24-г и 24-д кои гласат

„Член 24-а

За поуспешно извршување на функцијата заштита при работа во претпријатијата со поголем број вработени се избира претставник на работници за заштита при работа

Член 24-б

Кај секој работодавец кој вработува над 10 работника, се избира претставник на работници за заштита при работа

Претставникот на работниците од ставот 1 на овој член ја ужива посебната заштита од работен однос што ја има претставникот на синдикалната организација, согласно законот и колективниот договор

Член 24-в

Претставникот на работниците за заштита при работа го избираат работниците од своите редови, на синдикален собир на мнозинскиот Синдикат.

Функциите на претставникот на работниците за заштита при работа од ставот 1 на овој член, му се доверуваат на претставникот на синдикалната организација од мнозинскиот синдикат, што ќе се констатира записнички на изборниот состанок

Член 24-г

Бројот на претставниците на работниците за заштита при работа од член 24-а од овој договор ќе зависи од бројот на вработените, со тоа што тој број не може да биде помал од

- 1 еден претставник до 250 вработени,
- 2 двајца претставници од 251 до 1000 вработени и
- 3 тројца претставници кај работодавците кои имаат над 1000 вработени

Бројот на претставниците на работниците за заштита при работа, начинот на нивното обучување, како и начинот и формата на нивното функционирање се уредува со актот на работодавачот, согласно закон и колективен договор, на ниво на претпријатие

Претставниците на работниците за заштита при работа од ставот 1, точките 2 и 3 од овој член од своите редови избираат координатор

Член 24-д

Претставникот на работниците за заштита при работа има право

- да ги обиколи работните места заради согледување на состојбите во врска со заштита при работа,
- да разговара со работодавецот за потребите и проблемите за заштита при работа и за здравствената и работна состојба на работниците,
- да ја извести инспекцијата на труд и да бара нејзино посредување или надзор и
- да побара од работодавецот информации во врска со планирањето и унапредувањето на заштитата при работа, превентивните и заштитни мерки и средства, професионалните заболувања и несреќи при работа, прегледите и испитувањата на орудијата и условите за работа, обучувањето и оспособувањето на работниците за безбедна работа, здравствените прегледи на работниците кои работат под посебни услови, преземените мерки према работниците и други права, односно надлежности утврдени со актот на работодавецот согласно закон и колективен договор

Работодавецот е должен на претставникот на работниците за заштита при работа да му овозможи непречено вршење на неговата функција “

3 Во членот 30, ставот 3 се брише

4 Членот 60, ставот 5, се менува и гласи „Приговор поднесен против решението за упатување на работникот на привремен принуден одмор го задржува извршувањето на решението “

5 По член 86, се додава нов член 86-а, кој гласи „Одлука за престанок на работен однос задолжително се дава во писмена форма со образложение за причините за давање отказ“

6 Во членот 87, ставот 1, се менува и гласи „Должината на отказниот рок изнесува

– од 5 до 15 години работен стаж	– 1 месец
– од 15 до 25 години работен стаж	– 2 месеци
– над 25 години работен стаж	– 3 месеци“

7 Членот 101 се менува и гласи „Важењето на овој Колективен договор може да се продолжи со спогодба на учесниците која се склучува најдоцна 30 дена пред да истекне важноста на Колективниот договор

Доколку потписниците 30 дена пред истекот на важењето на Колективниот договор не покренат постапка за изменување и дополнување на Колективниот договор важноста на Колективниот договор автоматски се продолжува. Потписниците на овој колективен договор можат во било кое време спогодбено да го изменат со тоа што од последната измена која е извршена, по барање на една од потписниците треба да измине најмалку 3 месеци“

8 Се додава нов член 105 кој гласи „Колективните договори на ниво на работодавец да се усогласат најдоцна во рок од 3 месеци од донесувањето на измените и дополнувањата на овој колективен договор или да се донесе Одлука за непосредна примена на овој колективен договор, со овие измени и дополнувања“

Скопје, 1998 година

Синдикат на работниците
од сообраќајот и врските
на Република Македонија
Претседател,
Љубомир Таневски, с р

Министерство за сообраќај
и врски на Република
Македонија
Министер,
Абдулменаф Беџети, с р

ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА

12.

Врз основа на член 28 и член 49 од Статутот на ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, Управниот одбор на Претпријатието, на седницата одржана на 24 07 1998 година, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА СОГЛАСНОСТ ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ

I ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се уредува постапката и начинот за издавање на електроенергетска согласност, приклучувањето на електроенергетскиот систем на корисниците на ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје

Член 2

Испорачател на електрична енергија е ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје (во натамошниот текст испорачател)

Член 3

Корисник на електрична енергија е правно и физичко лице и граѓанин кој презема и користи електрична енергија за задоволување на своите потреби (во натамошниот текст корисник)

Член 4

Во постапката за издавање на решение за услови за градба кога надлежен орган бара мислење од ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје за утврдување на услови за градба, подружницата на чија територија се предвидува градба на објектот издава потврда со која се утврдува дали постојат или не постојат електроенергетски објекти на испорачателот кои пречат на таквата градба и се утврдуваат енергетските услови на локацијата предвидена за градба на објекти

II ПОСТАПКА И НАЧИН ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА СОГЛАСНОСТ

Член 5

Секое правно и физичко лице и граѓанин кој бара да се приклучи на електроенергетскиот систем должен е да прибави електроенергетска согласност од испорачателот на електрична енергија

Електроенергетска согласност е должен да прибави и корисник на електрична енергија кој ја зголемува потрошувачката на електрична енергија и ангажираната моќност, за повеќе од 10% од утврдените со електроенергетската согласност

Правното и физичкото лице и граѓанин од став 1 од овој член во смисла на одредбите од овој правилник се смета за барател

Член 6

Барањето за добивање на електроенергетска согласност го поднесува барателот на чие име е издадено решението за услови за градба и заверениот проект за градба, односно сопственикот на објектот

Барањето од став 1 на овој член се поднесува до електродистрибутивната подружница на подрачјето на кое се наоѓа објектот на барателот

Барателите кои ќе трошат повеќе од 5,5GW електрична енергија годишно, барањето за електроенергетска согласност го поднесуваат до Дирекцијата на ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје

Член 7

Барањето за добивање на електроенергетска согласност содржи

За корисници на висок напон и останати корисници на 0,4 кВ

- Корисник /фирма/име и презиме/седиште/адреса,
- Време на приклучување,
- Намена на потрошувачката на електрична енергија,
- Вкупно инсталирана моќност,
- Едновременно врвно оптеретување,
- Вкупна годишна потрошувачка и моќност по месеци,

– Фактор на моќност ($\cos \varphi$)

За индивидуални и колективни станбени згради

– Податоци за станбената зграда (број на станови/катност/број на влезови/начин на затоплување),

– Едновремена моќност,

– Време на приклучување

Како прилог кон барањето се поднесуваат

– Решение за услови за градба,

– Заверен проект за градба

Член 8

Врз основа на поднесеното барање се излегува на увид на лице место и се утврдува фактичката состојба

Од увидот на лице место се изготвува извештај со предлог на техничко решение за техничките, електроенергетските и економските услови за издавање на електроенергетска согласност и приклучување.

Член 9

Електроенергетската согласност се издава во форма на решение

Решението за електроенергетска согласност се издава во електродистрибутивната подружница на подрачјето на кое се наоѓа објектот на барателот, а го потпишува директорот на подружницата, односно работникот кој го заменува

За барателите од член 6, став 3, решението за електроенергетска согласност се издава во Дирекцијата на ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, а го потпишува генералниот директор, односно работникот кој го заменува

Член 10

Во решението за електроенергетска согласност се определуваат техничките, електроенергетските и економските услови и начинот на приклучување на барателот на електроенергетскиот систем на испорачателот, како и меѓусебните права и обврски помеѓу испорачателот и корисникот

Член 11

Испорачателот на електрична енергија е должен во рок од 15 дена од поднесувањето на барањето за електроенергетска согласност, да издаде решение за електроенергетска согласност, согласно со техничките, електроенергетските и економските услови

Член 12

Некомплетните барања нема да бидат земени во пошта за издавање на електроенергетска согласност

Член 13

Решението за електроенергетска согласност ги содржи техничките, електроенергетските и економските услови за приклучување, а особено

- место, напон и начин на изведување на приклучокот и време на приклучување,
- место на испорака и место на мерење,
- одобрена моќност и енергија,
- електроенергетски обврски на испорачателот, како и обврските на барателот во врска со режимот на

користењето на одобрената моќност, енергија и факторот на моќноста во времето на врвното оптоварување;

– начин на мерење на електрична енергија и карактеристики на мерните заштитни, управувачки и други уреди,

– начин на заштита од пренапон и напон на чекор и допир,

– техничка документација,

– сопственост на електричната мрежа на местото на приклучување на објектот,

– рок за склучување на договор за испорака на електрична енергија

Член 14

Испорачателот ќе ја издаде бараната електроенергетска согласност ако тоа го дозволуваат, енергетските, техничките и економските можности, ако предвиденото зголемување на потрошувачката на електричната енергија е во согласност со програмите за развој и со плановите за изградба на електроенергетските објекти и постројки на испорачателот и ако со тоа зголемување на потрошувачката на електрична енергија битно не се влошува квалитетот и квантитетот на електрична енергија на постојните корисници.

Ако не постојат условите од претходниот став на овој член, испорачателот и корисникот со посебен договор ги утврдуваат посебните услови за давање на електроенергетска согласност

Член 15

Издаденото решение за електроенергетска согласност престанува да важи доколку во рок од 2(две) години од денот на нејзиното издавање, не се отпочне со изградба на објектот

Член 16

Против решението за електроенергетска согласност може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до Министерството за стопанство

III ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ТРОШИЛАТА НА БАРАТЕЛОТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ**Член 17**

Барателот може да биде приклучен на електроенергетскиот систем на испорачателот доколку ги исполнува условите утврдени во електроенергетската согласност, важечките прописи и техничките норми, со кои се обезбедува непречена испорака на електрична енергија во договорената количина, моќност, континуитет и безбедност на луѓето и имотот

Член 18

Барателот за приклучување на електроенергетскиот систем поднесува барање за приклучување до испорачателот на електродистрибутивната подружница на чие подрачје се наоѓа објектот на барателот

Кон барањето за приклучување, барателот е должен да достави

– решение за електроенергетска согласност,

– потврда дека електричната инсталација на објектот е изведена од овластен изведувач и дека истата е изведена според техничките прописи и стандарди и условите на испорачателот,

– атест за заземување;

– потврда за сниман кабел (доколку приклучокот е изведен со подземан кабел)

Член 19

За приклучувањето на објектот на електроенергетскиот систем испорачателот донесува решение.

Решението за приклучување на електроенергетскиот систем го потпишува директорот на подружницата каде се наоѓа објектот на барателот

* По којку се први промисли на нивинот на запослуваност и на постоење на деловити динс

**ПОДРУЖИЦА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА
ДРЕБЕЊИ**

	ново	постачко*
Вичини на затоплување на просторите		
Електрична енергија (килоесетри по парно и сл.) (kW)		
Топлификацион систем со одобрение на Топлификација	да/не	да/не
Топлинотехничка документација		

4 Електроенергетски податоци	Ново	постоечко	Вкупно
Инсталирана моќност на праг на приклучок (kW)			
Едновременно максимално оптоварување (kW)			
Величина на главните осигурувачи (A)			

5 Постоечки приклучок монофазен/трофазен
 6 Нов приклучок монофазен/трофазен
 7 Мериш уреди (бројла)

а) постоечки _____
 (сериски бројев на бројла)
 б) формирање на нови мерни места _____
 (број на нови мерни места и за секое монофазно и/или трофазно 10/40 A и/или 10/63 A)

8 Време на приклучување _____
 (месец година)

9 Останало _____

НАПОМЕНА ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО

Некомплетните барања нема да бидат земени во постапка за издавање на електроенергетска согласност.
 Барателот е должен да се јави во соба бр _____ или на тел _____ во рок од 8 дена по поднесувањето на барањето заради договор во врска со предметот. Ако барателот не се јави во определен рок ќе се смета дека се откажува од барањето.
 Во колку во објектот се предвидуваат деловни простории за истите да се поднесе посебно барање за електроенергетска согласност.

ПРИЛОЗИ

Решение за услови за градба
 Завршен проект за градба (на увид)
 Завршен проект на електроенергетска инсталација (на увид)

М П

ПОДНОСИТЕЛ

(своерачен потпис)

ЈП ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ
 ПОДРУЖНИЦА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА _____

КАТЕГОРИЈА

ОСТАНАТА ПОТРОШУВАЧКА

Образец Е 03

БАРАЊЕ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА СОГЛАСНОСТ

ОД _____

АДРЕСА НА ПОДНОСИТЕЛОТ _____

ТЕЛЕФОН _____

(домашен број) (службен број)

БАРАМ ДА МИ СЕ ИЗДАДЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА СОГЛАСНОСТ ЗА
 НАПОЈУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА _____

А. НОВ ОБЈЕКТ

1 Неелектрифициран
 2 _____
 (заокружи или внеси го потребното)

Б. ПОСТОЕЧКИ ОБЈЕКТ

1 Зголемување на максималната моќност и/или енергија
 2 Пренамена на дејноста на работниот простор
 3 Пренамена на стамбен во работен простор
 4 Одвојување на мерењето
 5 Одвојување на приклучокот
 6 _____
 (заокружи или внеси го потребното)

В _____
 (внеси го потребното)

ПОДАТОЦИ ЗА ОБЈЕКТОТ

1 Локација на објектот _____

(број на локација)

(улица и број) (место и општина)

2 Досегашно име на објектот (фирмата) _____

3 Досегашна намена на објектот (фирмата) _____

4 Досегашен сопственик на фирмата _____

5 Ново име на објектот _____

6 Нова намена на објектот _____

7 Нов сопственик на фирмата _____

8 Начин на задоволување на просторите	Ново	Постоечко
електрично (термо печка, електрично парно и сл.) (kW)		
топлификацион систем со одобрение на Toplifikacija	да/не	да/не
друг начин (излез, дрва, гас и др.)	да/не	да/не

Во колку се врши промена на начинот на задоволување и на постоечкиот дел истата да се наведи во точка 18

9 Постоечки приклучок монофазен/трофазен
 10 Нов приклучок монофазен/трофазен
 11 Мериш уреди (бројла)

а) постоечки начин директен/молудиректен/индиректен _____

(сериски бројев на бројлата од мерната гарнитура)

б) формирање на нови мерни места _____

(број на нови мерни места и за секое монофазно и/или трофазно бројло)

12 Инсталирана моќност на праг на приклучокот	ново	постоечко	вкупно
а) Термички уреди	KW		
б) Моторни погони	KW		
в) Останато	KW		
ВКУПНО а+б+в	KW		
13 Инсталирана моќност на најголемо трошало	KW		
14 Едновременно максимално оптоварување	KW		
15 Природен фактор на моќност (cos φ)			
16 Величина на главните осигурувачи (ампери)	A		

17 Време на приклучување _____
 (ден месец година)

18 Останато _____

НАПОМЕНА ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО

Некомплетните барања нема да бидат земени во постапка за издавање на електроенергетска согласност.
 Барателот е должен да се јави во соба бр _____ или на тел _____ во рок од 8 дена по поднесувањето на барањето заради договор во врска со предметот. Ако барателот не се јави во определен рок ќе се смета дека се откажал од барањето.
 Во колку во објектот се предвидуваат стамбените простории за истите да се поднесе посебно барање за електроенергетска согласност.

ПРИЛОЗИ

Решение за услови за градба
 Завршен проект за градба (на увид)
 Завршен проект на електроенергетска инсталација (на увид)
 Решение за впишување во регистар (дејност)

М П

ПОДНОСИТЕЛ

(своерачен потпис)

ЈП ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ
 ПОДРУЖНИЦА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА _____

КАТЕГОРИЈА

ДОМАКИНСТВА

Образец Е 04
 Телефон _____

Реден број _____
 Дата _____

Врз основа на член 42 од Законот за електрика (Сл. весник на РМ бр 47/97) и член 38 од Законот за општа управна постапка (Сл. весник на С.Ф.Р. бр 47/86) и член 12 и 14 од Општите услови за испорака на електрична енергија (Сл. весник на С.Р.М. бр 38/84 и 50/88) и член 10 од Правилникот за утврдување на постапката за издавање на електроенергетска согласност за приклучување на електроенергетскиот систем на ЈП Електроенергетско на Македонија (кој е Јавното претпријатие ЈП ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА) (кој е Подружница Електродистрибуција _____ ул. _____ бр _____ постапувајќи по барањето бр _____ од _____ година доставено од _____

(1 прв) _____
 ул. _____ бр _____ (место)
 _____ го поднесува следното _____
 (општина)

РЕШЕНИЕ бр _____ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА СОГЛАСНОСТ

На барателот _____ од _____ му се издава електроенергетска согласност за приклучување со мрежата на моќноста на постројката потрошувачка на објектот _____

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1 Нов неелектрифициран објект | 6 Одвојување на мерењето место |
| 2 Постоечки објект реконструкција | 7 Одвојување на приклучокот |
| 3 Постоечки објект доградба | 8 Изолација на приклучокот |
| 4 Постоечки објект надградба | 9 _____ |
| 5 Постоечки објект општација на поткровоје | |

ПОДАТОЦИ ЗА СТАВНИОТ ОБЈЕКТ (декларирани со барателот)

11 Адреса на објектот _____

(улица и број)

(место)

(општина)

(број на локација)

1.2 Постоечки дел

1.2.1 Катност _____

1.2.2 Број на становиште _____

1.2.3 Мерна места _____

(број на постоечки места и за сèкос монофазно и/или трофазно брвола)

1.2.4 Начин на затоплување на просторните електрично _____ (KW) електрично

1.2.5 Инсталирана моќност на праг на приклучокот _____ (KW)

1.2.6 двоверсеено максимално оптоварување _____ (KW)

1.3 Нов дел

1.3.1 Катност _____ нови кативи

1.3.2 Број на станови _____

1.3.3 Мерна места _____

(број на постоечки мерни места и за сèкос монофазно и/или трофазно брвола)

1.3.4 Начин на затоплување на просторните електрично _____ (KW) електрично

1.3.5 Инсталирана моќност на праг на приклучокот _____ (KW) (у исто во доминант дла)

1.3.6 двоверсеено максимално оптоварување _____ (KW) (у исто во доминант дла)

1.4 Вкупно оптоварување (дел објект)

1.4.1 Инсталирана моќност на праг на приклучокот _____ (KW)

1.4.2 двоверсеено максимално оптоварување _____ (KW)

2 ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

2.1 Напојување на објектот Напојувањето на објектот да биде изведено од приклучокот на електричната мрежа.

Објектот да се приклучи на приклучокот _____

2.2 Услови за приклучување

напон 220/380 (V)
место
начин монофазно и/или трофазно
напон 1С

2.3 Мерење на електрична енергија и моќност

Број на повозможни мерни места
Мерни места на електрична енергија и моќност

(број на фазни системи, тарифни планови, одредени основни и максимални струјни класификации)

Напојување на објектот М/К приклучок

(вид напон, врзана програма)

Мерните уреди да се постават во постоечко/ново мерно разводно ормари или Електродистрибуција според техничките стандарди доцерино на мрежата и сèкој влијателен мерен систем на напонот и мрежата.

Бројот на мерни места на електрична енергија да биде опривено со бројот на најмалку 5 (пет) цифри.

2.4 Заштита од висок допирен напон За заштита од висок допирен напон во инсталацијата на електроенергетската инсталација да се проектира и изведе систем

TN S

TN C

TN C S

TT

Доколку не се задоволени условите на предвидениот систем за заштита од допирен напон да се применат дополнителни заштитни мерки

2.5 Заштитување на објектот да се проектира и изведе

Класичен заштитен

Заштитување на објектот

Приклучок на постоечкиот заштитен

2.6 Стандарди Електричната инсталација на објектот да се проектира и изведе според одобрената стандардна моќност (изведено технички стандарди прописи и ингерират прописи на Подружница Електродистрибуција)

2.7 _____

3 ОСТАНАТИ УСЛОВИ

3.1 Барателот е должен да постапи по условите на ова Решение

3.2 Пред реализацијата на Решение барателот е должен да ги реши имотно припадност односно сопственост на мрежата и/или сопственост на земјиштето

3.3 По пуштање под напон потрошувачот е должен да го овозможи понатамошниот развој на електроенергетската мрежа изградена според ова решение без оглед на спостеноста

3.4 Барателот е должен при приемот на ова Решение да плати на ЈП Електроенергетско на Македонија Скопје Електроенергетско на Македонија Скопје Подружница Електродистрибуција износ од _____ денари на име трошоци за изведување на решението

3.5 Пред почетокот на проектните или изведените работи овластено лице од Барателот по потреба треба да побара консултација (усогласување) во Службата за Техничка контрола при Подружница Електродистрибуција _____ а во врска со приклучокот мерното место и заштита од допирен напон

3.6 Пред почетокот на монтажните работи барателот односно изведувачот на работите е должен во Службата за Техничка контрола и примем да достави на увид проект на електроенергетската инсталација за последно усогласување околу приклучокот мерното место и заштита од допирен напон. За договорените измени се составува писмена белешка

3.7 Работи определени со ова Решение да бидат доверени на овластен изведувач односно Подружница Електродистрибуција _____ на сметка на барателот

3.8 Ако изведените работи определени со ова решение не ги изведува Подружница Електродистрибуција _____ надзорот на изведувањето го врши Подружница Електродистрибуција _____ за сметка на барателот. Обврска на барателот односно изведувачот е навреме да го пријави отпочнувањето на работите условени со ова решение и да го договори текот на надзорот кај надзорниот орган во Сектор за инвестиции

3.9 Во случај техничкото решение да се изведено делумно или целосно со поднесок на барателот односно изведувачот е должен пред започнувањето на кабелот да ја поднесе Службата за техничка документација на Подружница Електродистрибуција _____ за да се изврши снимање на истиот и висување на поднесокот катастар. При тоа ќе биде издадена потврда по потреба за техничкиот примем

3.10 По завршувањето на изведените работи определени со оваа електроенергетска согласност барателот е должен да поднесе барање за приклучување

3.11 По изведувањето на електроенергетскиот приклучок барателот односно изведувачот е должен во подружницата (Секторот/Службата) да доверси технички примем на истиот

3.12 Објектот под напон ќе го приклучи овластено лице од Подружница Електродистрибуција _____ по извршениот технички примем на работите предвидени и изведени според ова решение а во присуство на претставници на изведувачот и барателот

3.13 Ова решение нема правно дејство доколку не се исполнети сите напред наведени технички и останати услови

3.14 Електроенергетската согласност престанува да важи до колку во рок од две (2) години од датот на нејзиното издавање не се почне со изградбата на објектот

3.15 Останат дел на ова Решение за електроенергетска согласност се приложо

3.16 Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето

ЗАБЕЛЕШКА

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Разгледувајќи го поднесеното барање, со увид на техничката документација на постоечката мрежа и проектната документација за напојување со електрична енергија на конуно подрачје со анализа на показателите добиени од извршените мерења за енергетска состојба и на лице место на подготвените решенија за напојување на предметниот објект утврдено е следното

1 Електроенергетската согласност е дадена во согласност со техничките енергетските и економските услови на Подружницата Електродистрибуција

2 Техничките услови се дадени во согласност со вевечката регулатива (прописи стандарди) и актите на ЈП Електроенергетско на Македонија Скопје

Врз основа на горе наведеното а врз основа на член 38 од Законот за Општа управна постапка решено е како во диспозитивот

ПРАВНА ПОУКА Против ова Решение дозволена е жалба до Министерството за стопанство, во рок од 15 дена, сметано од денот на приемот на решението

Подружница "Електродистрибуција"
ДИРЕКТОРДоставено до
Барателот

ПРИМИЛ

(име и презиме)

Сектор/Служба за
развој и инвестиции

(потпис)

ЈП „ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА“ СКОПЈЕ
ПОДРУЖНИЦА „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА“

КАТЕГОРИЈА

Телефон _____
Образец Е.С. 04ОСТАНАТА
ПОТРОШУВАЧКАРеден број _____
Дата _____

Врз основа на член 42 од Законот за енергетика (Сл. весник на Р.М. бр 47/97) и член 38 од Законот за општа управна постапка (Сл. весник на С.Ф.Р. бр 47/86) член 12 и 14 од Општите услови за испорака на електрична енергија (Сл. весник на С.Р.М. бр 38/84 и 50/88) и член 10 од Правилникот за утврдување на постапката за издавање на електроенергетска согласност за приклучување на електроенергетскиот систем на ЈП „Електростопанство на Македонија“ Скопје Јавното претпријатие ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКИДОНИЈА Скопје Подружница Електродистрибуција ул. _____ бр. _____

постанувајќи по барањето бр. _____ од _____ година доставено од _____

(Барател)

ЈЛ _____ бр. _____ (место)

(општина) _____ го донесува следното

РЕШЕНИЕ Бр _____
ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА СОГЛАСНОСТ

На барателот _____ од _____ му се издава електроенергетска согласност за приклучување, зголемување на моќноста и постројката потрошувачка на објектот _____

1. Нов инсталтирани објект
2. Зголемување на максималната моќност и/или енергија
3. Премисла на дејноста на работниот простор
4. Премисла на стабилн во работниот простор
5. Одноување на мерни сто
6. Одноување на приклучокот
7. _____

ПОДАТОЦИ ЗА ОБЈЕКТОТ (декларирани со барањето)

1.1 Адреса на објектот _____
(улица, број) _____
(место) _____ (општина) _____ (број на локација) _____

1.2 Постоечки дел

- 1.2.1 Намена _____
1.2.2 Мерни места _____
(број на постоечки места и за секое монофазно и/или трофазно приклучоци)

посебно за активна а посебно за реактивна енергија)

- 1.2.3 Начин на затоплување на просторите електрично (KW) инсталтирано
1.2.4 Инсталирана моќност на праг на приклучокот (KW)
1.2.5 Едновремено максимално оптоварување (KW)
1.2.6 Едновремено максимално оптоварување на електрична енергија (KW/год)
1.2.7 Фактор на моќност (cos)

1.3 Нов дел

- 1.3.1 Намена _____
1.3.2 Мерни места _____
(број на постоечки мерни места и за секое монофазно и/или трофазно приклучоци)

посебно за активна а посебно за реактивна енергија)

- 1.3.3 Начин на затоплување на просторите електрично (KW) инсталтирано
1.3.4 Инсталирана моќност на праг на приклучокот (KW)
1.3.5 Едновремено максимално оптоварување (KW)
1.3.6 Фактор на моќност (cos)
1.3.7 Почеток на првостепен на електрична енергија _____
(месец и година)

1.4 Вкупно оптоварување (вс. дел)

- 1.4.1 Инсталирана моќност на праг на приклучокот (KW)
1.4.2 Едновремено максимално оптоварување (KW)
1.4.3 Фактор на моќност (cos)

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

2.1 Новоување на објект Новоувањето на објектот да биде

эксперд приложеното техничко решение

б)од постоечкиот приклучок

2.2 Услови за приклучување

напон 220/280 (V)
место _____
начин монофазен/трофазен _____
напојување _____

2.3 Фактор на моќност (cos) Да биде минимум 0,94

2.4 Мерење на електрична енергија и моќност

Број на новоформирани мерни места/мерни таритурни _____
Мерење на активна електрична енергија _____

(број на фазни системи тарифи, напон однос на основна и максимална струја)

(класа на точност и вид на мерење)

Мерење на реактивна електрична енергија _____

(број на фазни системи тарифи, напон однос на основна и максимална струја)

(класа на точност и вид на мерење)

Вклопен часовник/МТК приемник _____
(вид, напон, временска програма)

Струјни мерни трансформатори _____

(преносен однос, степен на изолација, класа на точност, номинална моќност)

Мерните уреди да се постават во постоечко /ново мерно разводно ормар / или
Електродистрибуција _____ лоцирано на видно и секогаш достапно место

Бројотот за мерење на електрична енергија да биде опремено со бројци на
најмалку 5 (пет) цифри

Мерните уреди да се баждарени во една од баждарниците на Република Македонија
најмалку два години пред приклучувањето и да имаат атиснат жиг од надлежен орган
Министерство за стопанство одсек за мерки и скапоцени метали на Република Македонија

2.5 Заштита од висок допирен напон За заштита од висок допирен напон во внатрешната
електроенергетска инсталација да се проектира и изведе систем _____

ТН С _____ ТН Ц _____ ТН Ц С _____ ТТ _____

Доколку не се задоволени условите на предвидениот систем за заштита од допирен
напон да се примиснат дополнителни заштитни мерки

2.6 Заземјување За објектот да се проектира и изведе

Класичен заземјувач
Темелен заземјувач
Приклучок на постоечкиот заземјувач

2.7 Стандарти Електричната инсталација на објектот да се проектира и изведе според
одобрената едновремена моќност согласно со техничките стандарди прописи и интерните
препорачки на Подружница Електродистрибуција _____

2.8

3 ОСТАНАТИ УСЛОВИ

3.1 Барателот е должен да постави по условите на ова Решение

3.2 Пред реализацијата на ова Решение Барателот е должен да ги реши имотни прашања
односно со сопственикот на мрежата и/или со сопственикот на земјиштето

3.3 По пуштањето под напон корисникот е должен да го овозможи понатамошниот рачен
на електроенергетската мрежа изградена според ова Решение

3.4 Барателот е должен при примсмот на ова Решение да плати на ЈП Електростопанство
на Македонија (книжа Подружница Електродистрибуција _____
износ од _____ денари на име трошоци за изготвување на решението

3.5 Пред постојот на проектните, односно изведбените работи барателот односно
овластеното лице по потреба треба да побара консултации (усогласување) во Службата за
Техничка контрола и прием при Подружница Електродистрибуција _____
по врска со приклучокот, мерното место и заштита од допирен напон

3.6 Пред постојот на монтажните работи барателот или изведувачот на работите е
должен во Службата за Техничка контрола и прием да достави на увид проект на
електроенергетската инсталација за последно усогласување околу приклучокот, мерното
заштита и други појаснувања За договорените измени се составува писмена белешка

3.7 Работите определени со ова Решение да бидат доверени на овластен изведувач
односно Подружница Електродистрибуција _____ на сметка на барателот

3.8 Ако изведбените работи определени со ова решение не ги изведува Подружница
Електродистрибуција надзорот на изведувањето го врши
Подружница Електродистрибуција _____ за сметка на барателот
(Борбата на барателот изведувачот е навршил да го пријави отпочнувањето на работите
услови со ова решение и да го договори тзвот на надзорот кај надзорниот орган во Служба
за инсталации

3.9 Во случај техничките решенија да се изведени делумно или целосно со подизмен кабел
барателот односно изведувачот на работите е должен пред започнувањето на кабелот да ја
инвестира Службата на Подружница Електродистрибуција _____ да да
се и при снимките на истиот и внесување во подизменот катастар При тоа ќе биде и целосна
интервју потребна за техничкиот прием

3.10 По започнувањето на изведбените работи определени со оваа електроенергетска
согласност барателот е должен да поднесе барања за приклучување

3.11 По изведувањето на електроенергетскиот приклучок барателот е должен на
подружницата (секторот/службата) да договори технички прием на истиот

3.12 Объектот под напон ќе го приклучи овластено лице од Подружница Електродистрибуција _____ по извршениот технички прием на работите предвидени и изведени според ова решение а во присуство на претставници на изведувачот и барателот

3.13 Ова решение нема правно дејство доколку не се исполнети сите напред наредени технички и останати услови

3.14 Електроенергетската согласност престанува да важи до рок од две (2) години од денот на нејзиното издавање не се почне со изградбата на објектот

3.15 Составен дел на ова Решение за електроенергетска согласност се приложува:

3.16 Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Разгледувајќи го поднесеното барање со увид на техничката документација на постоечката мрежа и проектната документација за напојување со електрична енергија на кооперативно подрачје со анализа на показателите добиени од извршените мерења за енергетска состојба и на лице место на подготвените решенија за напојување на предметниот објект утврдено е следното

1 Електроенергетската согласност е дадена во согласност со техничките енергетските и економските услови на Подружницата Електродистрибуција _____

2 Техничките услови се дадени во согласност со важечката регулатива (прописи стандарти) и актите на ЈП Електростопанство на Македонија Скопје

Врз основа на горе наведеното а врз основа на член 38 од Законот за Општа управна постапка решено е како во диспозитивот

ПРАВНА ПОУКА Против ова Решение дозволена е жалба до Министерството за стопанство во рок од 15 дена, сметајќи од денот на приемот на решението

Подружница "Електродистрибуција" _____

ДИРЕКТОР

ПРИМИЛ

(достави до
барателот

(и на претседателот)

(експерт/служба за
развој и инвестиции

(и востанок)

ЈП "ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА" СКОПЈЕ
ПОДРУЖНИЦА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА _____

Образец ПР 01

БАРАЊЕ бр _____

1 За приклучување на електроенергетскиот систем со

а) Директно мерење

б) Полуиндиректно мерење

в) Индиректно мерење

2 За промена на мерни уреди, реон _____ Р бр _____

3 Оддавање на користење на електрична енергија, реон _____ Р бр _____

Од _____

ул _____

стан _____

ЕМБГ _____

место _____

бр _____

вл _____

жиро сметка _____

телефон _____

Податоци за електрично бројло												
Име	Фед.бр.	Марка	Тип	V	A	Сект. I	Сект. II	Класа	През.	Баж.	Бројот	Клас. X
Име (А)												
Страна (А)												
Име (В)												
Страна (В)												

Податоци за валовен часовник или МТК приемник						
Име	Фед.бр.	Марка	Тип	V	A	През.
Име						
Страна						

Податоци за ТР на снага и мерни ТР									
	Фед.бр.	Снага	Марка	Тип	През.	Сект. I	Сект. II	Класа	През.
Снага									
Страна 1									
Страна 2									
Страна 3									
Име 1									
Име 2									
Име 3									

Кон барањето за приклучување на електроенергетскиот систем приложувам

1 Решение за електроенергетска согласност бр _____

2 Потврда дека електричната инсталација на објектот е изведена од овластен изведувач и дека истата е изведена според техничките прописи и стандарти и условите на испорачателот

3 Атест за измзмување

4 Потврда за сниман кабел (доколку приклучокот е изведен со подизмен кабел)

5 Потврда за извршен надзор

6 Потврда за исплатено правно односо или пресметка од надлежна служба за вредноста на учество во приватни електроенергетски објекти

НАПОМИ НА За високонапонски приклучок, документацијата од точка 1 до точка 6 се прилага при техничкиот прием

Барањето го реализирал _____

Барател _____

ЈП "ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА" СКОПЈЕ
ПОДРУЖНИЦА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА _____

Образец ПР 01 а

БАРАЊЕ бр _____

ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ
ЗА КОЛЕКТИВНИТЕ ОБЈЕКТИ

Од _____

ул _____

стан _____

ЕМБГ _____

бр _____

вл _____

место _____

жиро сметка _____

телефон _____

Барам да ми се одобри приклучување на електроенергетскиот систем под услови дадени во енергетската согласност бр _____

Податоците на мерните уреди се доставени од изведувачот на испорачателот при извршениот технички преглед со картици пријани

Кон барањето за приклучување на електроенергетскиот систем кон инвеститорот го предава објектот на купувачот во фаза на карабина приложувам

1 Купопродажен договор за станот/деловен простор

2 Потврда дека електричната инсталација на објектот е изведена од овластен изведувач и дека истата е изведена според техничките прописи стандарти и условите на испорачателот

3 Атест за измзмување

Барањето го реализирал _____

Барател _____

ЈП „ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА“ - СКОПЈЕ
ПОДРУЖНИЦА „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА“

Образец ПР 02

Бр _____
Дата _____

Врз основа на член 18 став 2 од Правилникот за утврдување на постапката и издавање на електроенергетска согласност за приклучување на електроенергетскиот систем и барањето за приклучување на електроенергетскиот систем бр _____ поднесено од _____ бр _____ место _____ го донесувам следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ

На барателот _____ ул _____ бр _____ место _____ му се одобрува/одбива приклучок на електроенергетскиот систем на објектот на ул _____ бр _____ место _____ бр на локација _____ под услови утврдени во електроенергетската согласност бр _____ од _____ издадена од ЈП Електроостанство на Македонија Скопје Подружница Електродистрибуција Приклучокот да го изврши надлежната служба на Подружница Електродистрибуција Трошоците за приклучување паѓаат на товар на барателот согласно Ценовникот за технички услуги

Образложение

Барателот _____ на ден _____ поднесе барање бр _____ од _____ иа приклучување на електроенергетскиот систем на ЈП Електроостанство на Македонија Скопје, Подружница Електродистрибуција Со оглед на тоа што од приложената документација се утврди дека барателот ги исполнува ги исполнува условите дадени во електроенергетската согласност и одлучи како во диспозитивот

ПРАВНА ПОУКА Против ова Решение дозволена е жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до Управниот одбор на ЈП „Електроостанство на Македонија“ - Скопје

Доставено до

ДИРЕКТОР,

Барателот
Техничка контрола
Архива

ДО СЕКТОР-СЛУЖБА ЗА КОМЕРЦИЈАЛНИ РАБОТИ

Образец ПР 03

ИЗВЕСТИЕ

Реш _____

Барателот _____, жиро сметка _____ со ЕМБГ _____, бр _____, ул _____, стан _____ место _____ со број _____ на електроенергетска согласност _____ го приклучил на електроенергетскиот систем на ден _____ со следните податоци

Податоци за електрично бројло										
Фабрика	Тип	Број	V	A	Сост I	Сост II	Класа	Промз.	Балд.	Бројчаник
Нов										
Стар										

Податоци за вклопен часовник нов						Податоци за вклопен часовник стар					
Фабрика	Тип	Број	Промз.	Г Бал		Фабрика	Тип	Број	Промз.	Балдир	
Нов											
Стар											

Бројла на висок напон

Податоци за активно електрично бројло										
Фабрика	Тип	Број	V	A	Пр-акт	Коеф	A деп	A-коф	Промз.	Балдир
Нов										
Стар										

Податоци за реактивно електрично бројло										
Фабрика	Тип	Број	V	A	Пр-акт	Коеф	F деп	F-коф	Промз.	Балдир
Нов										
Стар										

МАКСИГРАФ	
КОНСТАНТА	
Нов	
Стар	

Трансформатор			
Фабрика	Тип	Јачина	Врска
Нов			
Стар			

Приклучокот го извршил

ПРИМИЛ
Раководител за работи
ком. ризици

Огласен дел

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр 470/98, на регистарска влошка бр 001397, го запиша во трговскиот регистар д о Друштво за инсталатерско, производно и трговско работење Јордан Котески и Коста Наумоски „ТК - ЕЛМОНТ“ ул „Гога Димитровски“ бр 53 Прилеп

Дејности 011941, 011949, 012001, 012611, 012612, 012613, 012614, 012622, 013021, 013041, 013500, 090150, 090172, 020121, 020131, 020140, 020201, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 070111, 070112, 070113, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 060227, 070228, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080112, 080119, 080121, 080190, 080201, 080202, 090121, 090131, 090132, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 011419, 050302, 090133, 090139, 110901, 070310, 070320, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и услуги, услуги во меѓународниот транспорт, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, малограничен промет, реекспорт

Од Основниот суд во Битола, Трег бр 470/98 (10965)

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр 460/98, на регистарска влошка бр 001387, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец за промет на мало Славчо Тодор Гокчевски „ТЕДИ“ ул „Копарска“ бр 18 Прилеп

Дејности 52 41, 52 42, 52 43, 52 44, 52 44/3, 52 44/4, 52 62, 52 62

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица одговара лично со целиот свој имот

Лице овластено за застапување Славчо Гокчевски

Од Основниот суд во Битола, Трег бр 460/98

(10966)

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр 462/98, на регистарска влошка бр 001389, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец за одржување моторни возила Владимир Благоја Милошески „ШАМПИОН“ ул „Кеј 9-ти Септември“ бр 61а Прилеп

Дејности 50 20

Овластен потписник Владимир Милошески од Прилеп

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот

Од Основниот суд во Битола, Трег бр 462/98

(10967)

Основниот суд во Штип, со решението Трег бр 273/98, на регистарска влошка бр 1-11553-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице на Авто сервис „МОБИЛ“ п о , ул „Железничка“ бб, Штип

Се брише Лично Петре – директор и застапник со неограничени овластувања

Се запишува Сандо Николов – директор и застапник со неограничени овластувања

Од Основниот суд во Штип, Трег бр 273/98 (9607)

Основниот суд во Штип, со решението Трег бр 339/98, на регистарска влошка бр 1-4717-0, го запиша во трговскиот регистар пристапувањето на основач на Претпријатието за производство, промет и деловни услуги „ЛЕБЕД“ увоз-извоз, п о , Штип

Пристапување на основачи „МАГОРТ-ШПЕД“ Неготино вложува 250 000,00 ден основни средства, „ШОШЕ“ Винаца вложува 250 000,00 ден основни средства

Од Основниот суд во Штип, Трег бр 339/98 (9608)

Основниот суд во Штип, со решението Трег бр 350/98, на регистарска влошка бр 1-8648-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на назив, седиште, основач и овластено лице на Претпријатието за услуги и трговија „МЕТА-ДД“ п о , Штип

Досегашниот назив и седиште Претпријатие во приватна сопственост за трговија и угостителство „ХАВАИ“ увоз-извоз, п о , ул „Раде Кончар“ бр 20, Кочани, се менува и гласи Претпријатие за услуги и трговија „МЕТА-ДД“ п о , Бул „ЈНА“ бр 14/9, Штип

Се брише Стојанова Кира – како директор и застапник во надворешно трговскиот промет

Се запишува Делева Даниела – директор и застапник во надворешно трговскиот промет со неограничени овластувања

Од Основниот суд во Штип, Трег бр 350/98 (9609)

Основниот суд во Штип, со решението Трег бр 357/98, на регистарска влошка бр 1-13613-0, ја запиша во трговскиот регистар промената за зголемување на влогот на Услужно производно трговското претпријатие „ТЕМИ-ТРЕЈД“ увоз-извоз, п о , ул „7-ми Конгрес“ бр 1, Штип

Зголемување на основачкиот влог за износ од 1 078 500,00 ден постоечки досега 200,00 основачки влог сега изнесува 1 078 700,00 ден

Од Основниот суд во Штип, Трег бр 357/98 (9610)

Основниот суд во Штип, со решението Трег бр 332/98, на регистарска влошка бр 1-1381-0, го запиша во трговскиот регистар истапувањето на основач на Претпријатието во приватна сопственост за трговија и шпедиција „ЈАНШПЕД“ увоз-извоз со ц о , Нас Три чешми бб, Штип

Од претпријатието истапува основачот Гриовски Владо од Берово ул „Јуриј Гагарин“ бб

Основачкиот влог во износ од 1 932 478,00 го престопапува на претпријатието

Од Основниот суд во Штип, Трег бр 332/98 (9611)

Основниот суд во Штип, со решението Срег бр 122/98, на регистарска влошка бр 1-5067-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште, зголемување на основачкиот влог и промена на презиме на Производно трговското претпријатие за промет на големо и мало, увоз-извоз „БРИТЕКС“ п о , ул „Железничка“ бб, Штип

Ново седиште ул „Железничка“ бб, Штип, се брише досегашното седиште ул „Куклиш“ бр 6, Штип

Зголемување на основачкиот влог на Ванчо Брашнаров, промена на презимето Биљана Брашнарова која е основач и лице овластено за застапување – Биљана Санева

Од Основниот суд во Штип, Срег бр 122/98 (9612)

Основниот суд во Штип, со решението Трег бр 367/98, на регистарска влошка бр 1-6778-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на основач и проширување на дејноста на Претпријатието за трговија на големо и мало, увоз-извоз, производство и услуги во прометот „ВЕРЦ“ п о , ул „2-ри Август“ бр 21, Штип

Пристапувањето на основачот Ражанков Љубомир, истапување на основачот Ражанков Ристо, дополнување на дејност со 01 25 одгледување на други животни

Од Основниот суд во Штип, Трег бр 367/98 (9613)

Основниот суд во Штип, со решението Срег бр 368/98, на регистарска влошка бр 1-13976-0, го запиша во судскиот регистар пристапувањето на основач на Претпријатието за услуги и промет „ИКОН-КО“ ул „Страшо Пинџур“ бр 6/42, Штип

Пристапување на основачот Лидија Икономовска од Штип кон Претпријатието за услуги и промет „ИКОН-КО“ п о , ул „Страшо Пинџур“ бр 6/42, Штип

Од Основниот суд во Штип, Срег бр 368/98 (9614)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр 1221/98 на регистарска влошка 1-6017-0-0-0 го запиша во судскиот регистар за проширување на дејноста во Претпријатие за надворешен и внатрешен промет на големо и мало „Мен фи“ ц о Куманово, ул Киро Фетак 3

Во внатрешен промет се пропнуваат следните дејности 011113, 011119, 011231, 011322, 011313, 011315, 011527, 011832, 012001, 012112, 012322, 012421, 013400, 013500, 020110, 020121, 020140, 050100, 050201, 050302, 060103, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 080121, 080122, 090122, 090131, 090132, 090139, 090140, 090150, 090209, 100101, 110301, 110303, 110404, 110902, 110909, 120190, 120311, 120312

Од Основниот суд Скопје I Скопје, Срег бр 1221/98 (11213)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег бр 907/98, на регистарска влошка бр 02002300-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на трговец поединец бурецилница „СИНГА-ПУР – т п , Трајан Васил Тошевски, ул „Горно Лисиче“ бр 9, Скопје

Дејности 013021 – производство на леб и печиво, 013072 – производство на бонбони и слатки, 013121 – производство на освежувачки пијалаци, 070111 – леб, печиво, млеко и млечни производи

Во правниот промет со трети лица, управителот Трајан Тошевски на ул „Горно Лисиче“ бр 9, Скопје истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег бр 907/98 (9854)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег бр 938/98, на регистарска влошка бр 02002320-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основање-

то на трговско друштво, Друштво за трговија на големо „СИМАГ – ИНВЕСТ“ Никола до о е л , ул „II Македонска Бригада“ бр 54, Скопје

Дејности 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110903, 110905, 110909, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110109, 070310, 070320

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговарта со сите свои средства

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Весна Поповиќ – Лалиќ – управител без ограничување

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег бр 938/98 (9855)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег бр 1126/98, на регистарска влошка бр 02002340-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец Таксист „ТАФО“ т п , Мустафа Аки Пајазити, ул „Коста Абрашевиќ“ бр 36-а, Скопје

Основач Мустафа Пајазити со Пријава бр 1 од 5 5 1998 г

Дејности 060501

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските превземени во правниот промет со трети лица трговецот-поединец одговара лично со целиот свој имот

Лице овластено за застапување Мустафа Пајазити

Управител на трговецот-поединец е Мустафа Пајазити, без ограничување

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег бр 1126/98 (9856)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег бр 118/98, на регистарска влошка бр 02002349-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец на Автотакси „ИЗЕТ“ т п , Изет Авди Каљиси, Бул „Македонско косовска бригада 28“ бр 10, Скопје

Дејност 060602 – превоз на патници со такси автомобили

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка

За обврските во правниот промет со трети лица одговара лично со целиот свој имот

Овластен потписник Изет Авди Каљиси – управител без ограничување

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег бр 118/98 (9857)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег бр 1140/98, на регистарска влошка бр 02002347-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец Пицерија „КОРАЛО“ Насуф Цеваир Аљити ул „Јане Сандански“ бр 8, Тетово

Основач Насиф Цеваир Аљити од с Пршовце – Тетово

Дејност 080190 – други угостителски услуги – пицерија

За управител на т п се одредува лицето Насуф Цеваир Аљити

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските превземени во текот на работењето одговара Насуф Цеваир Аљити лично со целиот свој имот

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег бр 1140/98 (9891)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег бр 1073/98, на регистарска влошка бр 02002263-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец „ПЕЖО“ – такси Јусуф Демиралџа Несими с Милетино, Брвеница

Основач и управител Несими Јусуф од с Милетино

Дејност 060602 – превоз на патници со такси автомобили

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара лично со целиот свој имот

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег бр 1073/98 (9892)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег бр 1074/98, на регистарска влошка бр 02002279-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговецот поединец „МАРУТИ“ – такси Јахја Нази Изаири с Милетино, Брвеница

Основач и управител Јахја Изаири од с Милетино

Дејност 060602 – превоз на патници со такси автомобили

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара лично со целиот свој имот

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег бр 1074/98 (9893)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег бр 1039/98, на регистарска влошка бр 02002323-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец Продавница со колонијал на мало „ИКРАМ“ т п , Мемети Емурла Ејуп ул „Маршал Тито – Зелен пазар“ бр 3, Тетово

Основач Мемети Емурла Ејуп ул Радован Цониќ“ бр 81, Тетово

Дејност 070114 – трговија на мало со разни животни продукти, алкохолни пијалаци и производи за домашни потреби

Одговара лично со целиот свој имот

Овластено лице Мемети Емурла Ејуп – управител без ограничување

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег бр 1039/98 (9894)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег бр 1136/98, на регистарска влошка бр 02002389-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец Владо Павле Здравковски т п , „ДУГА М“ Бутик, ул „Маршал Тито“ бр 37/12, Тетово

Дејност 070121 – текстил и конфекција

Одговорност Владо Павле Здравковски одговара лично со целиот свој имот

Овластено лице на т п , „ДУГА М“ Бутик е Владо Павле Здравковски – управител без ограничување

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег бр 1136/98 (9895)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег бр 1257/98, на регистарска влошка бр 02002397-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговецот поединец Кафеана „ДРИТАН“ т п , Дрита Цемаил Сулемани ул „Братство единство“ бр 10, Дебар

Основач Дрита Сулемани од Дебар, ул „8 Март“ бр 46

Дејност 080190 – други угостителски услуги – кафеана

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот

Дрита Сулемани – управител без ограничување

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег бр 1257/98 (9896)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр 1720/98, на регистарска влошка бр 1-37956-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, седиште, основач на Претпријатието за производство, трговија и промет „СПЕКТАР-Р“ д о о , експорт-импорт, ул „Алексо Демниев“ бр 2, Велес

Досегашната фирма и седиште на претпријатието се менува и во иднина ќе гласи Претпријатие за производство, трговија и промет „СПЕКТАР-Р“ д о о , експорт-импорт, ул „Алексо Демниев“ бр 2, Велес

Пристапува Радмила Ивчева, а истапува Садика Рамаданова

Дејноста се проширува со 011920

Се брише Рамаданова Садика, а се запишува Ивчева Радмила – директор

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег бр 1720/98 (9149)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег бр 1130/98, на регистарска влошка бр 02002342-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на т п за трговија на мало „ЉУПКА“ Љубица Васил Матаничкова ул „Маршал Тито“ бр 53/а Нов Дојран

Основач на Трговецот поединец е Љубица Васил Матаничкова од Нов Дојран ул „Мирче Ацев“ бр 29

Дејности 070121, 070122

Управител е Љубица Матаничкова – управител со неограничени овластувања

Во правниот промет со трети лица т п истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег бр 1130/98 (9880)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр 2344/98, на регистарска влошка бр 1-53817-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието за трговија, производство и услуги „БИБИ-ТРЕЈД КОМПАНИ“ ц о , експорт-импорт, ул „Горѓи Попхристов“ бр 9/3-9, Скопје

Се брише Никола Јанкуловски в д директор, а се запишува Јанкуловска Билјана директор

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег бр 2344/98 (12948)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр 2274/98, на регистарска влошка бр 1-31216-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, седиште, основач и промена на лице на Претпријатието за услуги, производство и трговија на големо и мало, увоз-извоз „МАГНУМ-М“ ц о , ул „Љуба Ивановиќ“ бр 10-6, Скопје

Новата промена на фирма и седиште гласи Претпријатие за производство, трговија на големо и мало и услуги „ТОНИ-МАК-КОМПАНИ“ експорт-импорт, д о о , ул „Горѓи Капчев“ бр 20, Скопје

Кон претпријатието пристапува Тони Ристовски, а истапува Христо Ристовски, од Скопје

Се разрешува Христо Бошковски, а се именува Тони Ристовски – директор со неограничени овластувања

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег бр 2274/98 (12949)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр 6229/97, на регистарска влошка бр 1-8496-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Трговското приватно претпријатие „ТИА МАЛИБУ“ д о о , експорт-импорт, ул „Банатска“ бр 19, Скопје

Се додаваат следните дејности 013021, 013042, 060501, 060502, 060503, 090172, 090201, 100103

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег бр 6229/97 (12950)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр 2242/98, на регистарска влошка бр 1-20779-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, седиште, основач, проширување на дејност во внатрешен трговски промет и промена на лице овластено за застапување на Претпријатието за производство и трговија „ДРВО МАК“ извоз-увоз, д о о , ул „Даме Груев“ бр 7/5-6, Скопје

Во иднина новиот назив и седиште ќе гласи Претпријатие за услуги, транспорт и трговија „Е С О – ТРАНС“ д о о , извоз-увоз, ул „Горѓи Капчев“ бр 119, Скопје

Од 21 05 1998 година од претпријатието како основач истапува Дуковски Јосиф, а пристапуваат Танаско-ска Елеонора, Гонева Сузана и Илиќ Оливера

Дејноста во внатрешен трговски промет се проширува со 060503, 060601, 060602, 060609, 110109, 110905

Се брише Митевски Павле – директор без ограничување, а се запишува Танаско-ска Елеонора – директор без ограничување

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег бр 2242/98 (12951)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр 2503/98, на регистарска влошка бр 1-486-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Друштвото АД „МЛАДИНА“ за промет на големо и мало, увоз-извоз, ул „Даме Груев“ бр 5, Скопје

Се врши промена на директор во внатрешен и надворешен трговски промет и тоа се брише Тодоровиќ Владимир – директор на друштвото со неограничена одговорност, а се запишува Јаневски Никола – директор на Друштвото со неограничени овластувања

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег бр 2503/98 (12952)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр 2276/98, на регистарска влошка бр 1-10554-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште, промена на основач на Претпријатието за застапување, производство и трговија на големо и мало, експорт-импорт „БРАВО МАЕСТРО“ ц о , ул „Мито Хадивасилев“ бр 24/34, Скопје

Досегашното седиште се менува и во иднина ќе гласи Претпријатие за застапување, производството и трговија на големо и мало, експорт-импорт „БРАВО МАЕСТРО“ ц о , ул „Гаврил Константиновиќ“ бр 68, Скопје

На 24 05 1998 год пристапил Марковски Зоран, а истапил Предраг Матевски

Се брише Предраг Матевски, а се запишува Зоран Марковски – директор

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег бр 2276/98 (12953)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр 805/98, на регистарска влошка бр 1-2673-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието за промет на големо и мало, увоз-извоз „МАКО-ПРОМ“ ц о , Бул „Јане Сандански“ бр 110/1-4, Скопје

Се брише Ангелевска Гордана – директор, а се запишува Костовски Крунислав – директор

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр 805/98 (12064)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр 2251/98, на регистарска влошка бр 1-26232-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, седиште, основач на Претпријатието за производство, промет и услуги „ДРИНА-БЛЕР“ д.о.о., увоз-извоз, ул „20“ бр 8, с Сингелик, Скопје

Досегашната фирма и седиште се менуваат и во иднина ќе гласат Претпријатие за производство, промет и услуги „ДРИНА-БЛЕР“ д.о.о., увоз-извоз, ул „20“ бр 8, с Сингелик – Скопје

На 27 05 1998 год пристапил Елмаз Муареми, а на истиот ден истапил Меновик Александар

Се брише Меновик Александар – директор, а се запишува Елмаз Муарем – директор

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег бр 2251/98 (12065)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр 2148/98, на регистарска влошка бр 1-6329-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Претпријатието за транспорт, шпедиција, трговија и услуги на големо и мало „ИНЕКС ПРОМ“ експорт-импорт, ц.о., Бул „Мак Кос бригади“ бр 23, Скопје

Пристапува основачот Неџмедин Хазири

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег бр 2148/98 (12067)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр 1314/98, на регистарска влошка бр 1-47538-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на Претпријатието за трговски, службени и графички дејности „РЕГАТА-М“ д.о.о., ул „Коле Неделковски“ бр 22, Скопје

Дејноста се проширува со 08011, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 08012, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 12036, 120361, 120363, 120364

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег бр 1314/98 (12068)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр 2114/98, на регистарска влошка бр 1-67571-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на структурата на Претпријатието за собирање и примарна преработка на отпадоци – Друштво со ограничена одговорност „КАС“ извоз-увоз, п.о., ул „Перо Наков“ бб, Скопје

Промена на структурата на капиталот со зголемување на акционерскиот капитал за сметка на делот отстапен на Агенцијата на РМ за трансформација на претпријатија со општествен капитал

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег бр 2114/98 (12070)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр 2297/98, на регистарска влошка бр 1-43286-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на Претпријатието за промет на големо и мало, услуги и застапување „СПЕД“ д.о.о., експорт-импорт, ул „Карл Хорн“ бр 36, Скопје

Бришење на Претпријатието за промет на големо и мало, услуги и застапување „СПЕД“ д.о.о., експорт-импорт, ул „Карл Хорн“ бр 35, Скопје заради припојување кон Претпријатие во мешовита сопственост за

промет со автоделови и опрема „МАК АВТО“ д.о.о., експорт-импорт, Скопје

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег бр 2297/98 (12071)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр 2296/98, на регистарска влошка бр 1-27088-0-0-0, го запиша во судскиот регистар припојувањето на Претпријатието во мешовита сопственост за промет со автоделови и опрема „МАК-АВТО“ д.о.о., експорт-импорт, ул „Благоја Стефковски“ бр 26, Скопје

Припојување на Претпријатие за промет на големо и мало, услуги и застапување „СПЕД“ д.о.о., експорт-импорт, ул „Карл Хорн“ бр 35, кон Претпријатието со мешовита сопственост за промет, автоделови и опрема „МАК-АВТО“ д.о.о., експорт-импорт, ул „Благоја Стефковски“ бр 26

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег бр 2296/98 (12072)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението П. Трег. бр. 134/98, на регистарска влошка бр 020024953-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиште на Друштвото за сместување и исхрана „ТЕРЗИЕВА“ Мери Терзиева дооел, ул. „Палмиро Тољати“ бр. 92, Скопје.

Новата промена на седиште е: Друштво за сместување и исхрана „ТЕРЗИЕВА“ Мери Терзиева дооел, ул. „Вера Јоциќ“ бр 4а, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, П. Трег. бр. 134/98. (12615)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр 2317/98, на регистарска влошка бр. 1-17628-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште и пристапување на Претпријатието за промет, производство и услуги, увоз-извоз „ДИН-КОМПАКТ“ ц.о. Скопје, бул „Јане Сандански“ бр. 56, влез 2 стая 3, Скопје

Новата промена на седиштето на претпријатието гласи: Претпријатие за промет, производство и услуги, увоз-извоз, „ДИН-КОМПАКТ“ ц.о. Скопје, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 32, Скопје.

Кон претпријатието пристапува: Кајсторовски Владимир од село Мирковци, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2317/98. (12616)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр 1655/98, на регистарска влошка бр. 1-57935-0-0-0, го запиша во судскиот регистар пристапувањето на основач на Претпријатието за трговија на големо и мало „Суперс дистрибутион нетворк“ д.о.о. увоз-извоз, Скопје, Бул. „Јане Сандански“ бр. 17-2/3.

Пристапил како основач Попоски Драган од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1655/98 (12617)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр. 1894/98, на регистарска влошка бр. 1-2396-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на „СТОПАНСКИ ПЕЧАТ“ доо Скопје, ул. „III Македонска бригада“ бб, Скопје.

Се брише досегашниот директор Сефановска Даниела, а се запишува новиот директор Левенски Симеон.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1894/98. (12618)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр 2529/98, на регистарска влошка бр. 1-9204-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за туризам, превоз и трговија „ТЕАБО“ увоз-извоз, д.о.о. Скопје, Бизнис центар – Порта Буњаковец А-2/4, просторија, бр 6, Скопје.

Во горенаведената фирма се врши промена на директор

Се брише. Киро Савиќ, директор без ограничување.

Се запишува: Анџела Илиевска, директор со ограничување да склучува работи во рамките на дејноста на Претпријатието.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2529/98 (12619)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр. 2373/98, на регистарска влошка бр 1-2227-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на својство на лице на Јавна научна установа Институт за земјотресно, инженерство и инженерска сеизмологија на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, ул. „Салвадор Аљенде“ бр. 73

Се врши промена на вршител на должност директор, а се назначува директор

Се брише Проф. д-р Коста Талаганов, вршител на должност директор без ограничувања.

Се назначува Проф. д-р Коста Талаганов, директор без ограничувања.

Пречистен текст. Проф. д-р Коста Талаганов, директор без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2373/98 (12620)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр 2406/98, на регистарска влошка бр 1-57254-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување во внатрешен трговски промет и НТР на Претпријатието за трговија и услуги „МЗТ-ФЕРОИМПЕКС“ д.о.о., ул „Коце Металец“ бр 1В/19, Скопје

Се брише Глигор Глигуровски, а се запишува Љубиша Манасиевиќ – директор со неограничени овластувања

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр 2406/98 (12935)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр 2531/98, на регистарска влошка бр 1-2926-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на претпријатието за увоз-извоз и трговија на големо и мало „ПРОГО КОМЕРЦ“ д.о.о., ул „29 Ноември“ бр 1-а, Скопје

Се брише досегашниот директор Здравковски Стојан, а се запишува новиот директор Сиљановски Мишо

Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег бр 2531/98 (12936)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр 2002/98, на регистарска влошка бр 1-38223-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и директор на Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија и услуги „МИТРОС – С“ ввоз-увоз, д.о.о., ул „Иван Козаров“ бр 24, Скопје

од претпријатието истапува основачот Драган Поповски

Се брише досегашниот директор Драган Поповски, а се запишува директор Флора Туцарова

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег бр 2002/98 (12937)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр 742/98, на регистарска влошка бр 1-13135-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште, проширување на дејност и запишување на татутарен записник на Претпријатието за производство, трговија и промет „УНИЛУКС“ ц.о.о., увоз-извоз, ул „Девољ“ бр 10, Скопје

Новата промена на седиште гласи Претпријатие за производство, трговија и промет „УНИЛУКС“ ц.о.о., увоз-извоз, ул „Фјодор Достојевски“ бб, Скопје

Дејноста се проширува со 013022, 013050, 013071, 013072, 013073, 013121, 013122, 050100, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 080121, 080122, 080123, 080201, 080202, 090171

Се брише Елизабета Трајковска, а се запишува Звонимир Трајковски – директор без ограничување

Елизабета Трајковска – статутарен записник

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег бр 742/98 (12938)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр 2492/98, на регистарска влошка бр 1-21887-0-0-0, го запиша во судскиот регистар припојувањето на Претпријатието за трговија на големо и мало во внатрешен и надворешен промет „ДЕЛИ ЈУ“ д.о.о., ул. „Петар Ацев“ бр 27 2/11, Скопје

припојување на Претпријатие за услуги и промет „ТИТ-ТРЕЈД“ експорт-импорт, д.о.о., ул „Рилски Конгрес“ бр 103, Скопје, кон Претпријатие за трговија на големо и мало во внатрешен и надворешен промет „ДЕЛИ ЈУ“ д.о.о., ул „Петар Ацев“ бр 27 2/11, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег бр 2492/98 (12939)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2493/98, на регистарска влошка бр. 1-66914-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар бришење од судскиот регистар на претпријатието за услуги и промет „ТНТ-ТРЕЈД“ експорт-импорт, д.о.о., ул „Рилски Конгрес“ бр 103, Скопје

Бришење на Претпријатие за услуги и промет „ТНТ-ТРЕЈД“ експорт-импорт, д.о.о., ул „Рилски Конгрес“ бр 103, Скопје, поради припојување кон Претпријатието за трговија на големо и мало во внатрешен и надворешен промет „ДЕЛИ ЈУ“ д.о.о., ул „Петар Ацев“ бр 27-2/11 со рег влошка 1-21887-0-0-0

Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег бр 2493/98 (12940)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр 2197/98, на регистарска влошка бр 1-2929-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, основач, проширување на дејности на претпријатието за интелектуални услуги, посредување и застапување „АЗДИЦА-КО“ д.о.о., ул „Леринска“ бр 45-б, Скопје

Досегашната фирма и седиште се менуваат И ВО ИДНИНА КЕ ГЛАСАТ, претпријатие за градежништво, инженеринг, трговија и услуги „ВИВА ИНЖЕНЕРИНГ“ д.о.о., увоз-извоз, ул „Народен фронт“ бр 13, Скопје

Дејноста се проширува со 45 21 и 45 22.

На 21 05 1998 год пристапил Ацо Пешевски, а на истиот ден истапиле Владимир Маневски и Митко Поповски

Се брише Поповски Митко – директор, а се запишува Пешевски Ацо

Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег бр 2197/98 (12941)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег бр 1839/98, на регистарска влошка бр 02003016-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштво за производство и промет, увоз-извоз „ОСОГОВО“ Зоран и др, д о о, ул „Социјалистичка зора“ бр 41, Скопје

Дејности 15 51, 15 52, 51 11, 51 17, 51 18, 51 19, 51 21, 51 23, 51 33, 51 70, 52 11, 52 12, 52 22, 52 27, 52 63, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, рекспорт, застапување на странски фирми, продажба на стока на консигнација

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со сите свои средства

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Зоран Најдовски – управител со неограничени овластувања

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег бр 1839/98 (12945)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег бр 1904/98, на регистарска влошка бр 02002961-6-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговецот поединец за производство на бели певича „ЗАБЕЛ 2“ т п, Живко Петар Стојановски с Карпош, ул „203“ бр 7, Куманово

Управител на трговецот поединец е Живко Стојановски од Куманово пријавен со Пријава од 22 06 1998 год

Дејности 15 81/1, 15 81/2, 15 85

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со ситот свој имот

Лице овластено за застапување е Живко Стојановски – управител без ограничување

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег бр 1904/98 (12946)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег бр 160/98, на регистарска влошка бр 6-02001202-000-06, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејност на ТП за превоз на патници Тренески Тодор Славе „СЛАТОМ“ ул „Франклин Рузвелт“ бр 34/II/9, Скопје

Дејноста се проширува со 60 22, 60 24

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег бр 160/98 (12947)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег бр 1790/98, на регистарска влошка бр 02003015-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар Трговското друштво за книговодствени услуги и промет „АЕ МБ“ Марија ДООЕЛ увоз-извоз, бул Јане Сандански 7/2-23, Скопје

Дејности 50 10, 50 30/1, 50 30/2, 50 40, 50 40/1, 50 40/2, 50 50, 51 11, 51 12, 51 13, 51 14, 51 15, 51 16, 51 17, 51 18, 51 19, 51 21, 51 22, 51 23, 51 24, 51 25, 51 31, 51 32, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 38, 51 39, 51 41, 51 42, 51 42/1, 51 43, 51 44, 51 45, 51 47, 51 51, 51 52, 51 53, 51 54, 51 55, 51 56, 51 57, 51 61, 51 62, 51 63, 51 64, 51 65, 51 66, 51 70, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 32, 52 33, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44, 52 44/1, 52 44/2, 52 44/3, 52 44/4, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 50, 52 63, 60 22, 60 23, 63 40, 70 31, 71 31, 71 32, 71 33, 71 34, 71 40, 72 30, 72 40, 72 60, 74 11, 74 12, 74 13, 74 14, 74 15, 74 40, 74 82, 74 83, 74 84, надворешна трговија со прехранбени производи и надворешна трговија со непрехранбени производи

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со ситот совј имот

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Марија Филиповска – управител без ограничување

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег бр 1790/98 (13000)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег бр 1834/98, на регистарска влошка бр 02003130-4-02-000, го запиша во трговскиот регистар основање на „Тутунска брокер“ АД – Скопје, Брокерско – посредничко друштво „Тутунскаброкер“ АД ул „12-та Ударна бригада“ бб – Скопје

Основачи Тутунска банка АД – Скопје

Дејности примање налози од инвеститорите што се однесуваат на купување и продажба на хартии од вредност, тргување со долгорочни хартии од вредност со свое име и за своја сметка, стопанисување со долгорочни хартии од вредност по нарачка и за сметка на странки со плаќање провизија, организирање и подготовка на откуп на новоиздадени долгорочни хартии од вредност, советување на странките при издавање, купување, односно продавање на долгорочни хартии од вредност, вршење услуги и на чување на долгорочни хартии од вредност

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства

Се запишува Горѓи Игњатов – генерален директор, со неограничени овластувања

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег бр 1834/98 (13001)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег бр 1788/98, на регистарска влошка бр 02003107-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз „КОМПО“ – С Санде Николов ДООЕЛ, ул „Методи Митевски“ бр 12/3-11, Скопје

Основач и управител Славица Рангелова од Скопје, ул „Горче Петров“ бр 58

Дејности 20 10/1, 20 10/2, 20 20, 20 30, 20 40, 20 51, 21 21, 21 23, 21 25, 36 11, 36 12, 36 13, 36 14, 36 15, 45 11, 45 21, 45 21/1, 45 21/2, 45 25, 45 32, 45 33, 45 33, 45 34, 45 41, 45 42, 45 43, 45 44, 45 45, 51 11, 51 13, 51 14, 51 15, 51 16, 51 17, 51 18, 51 19, 51 21, 51 22, 51 23, 51 24, 51 25, 51 31, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 38, 51 39, 51 41, 51 42, 51 42/1, 51 42/2, 51 43, 51 44, 51 45, 51 46, 51 47, 51 52, 51 53, 51 54, 51 55, 51 56, 51 61, 51 62, 51 63, 51 64, 51 66, 51 65, 51 70, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 44, 52 44/1, 52 44/2, 52 44/3, 52 44/4, 52 45, 52 46, 52 48, 52 50, 52 62, 62 63, 55 11, 55 21/1, 55 21/2, 55 30/1, 55 30/2, 63 12, 63 30, 63 40, 65 12/3, 74 40, 74 70, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународен транспорт на сотки и услуги, меѓународна шпедиција, застапување на странски фирми, консигнација

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со ситот свој имот

Санде николов – управител без ограничување

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег бр 1788/98 (13002)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег бр 1990/98, на регистарска влошка бр 02003028-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец Адо Милорад Смоковски „СМОК“ таксист улица „Марко Крале“ број 21-а, Скопје

Дејности 60 22 – такси превоз

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка

За обврските сторени во правниот промет со трети лица трговецот поединец одговара со целиот свој имот

Основач Ацо Смоковски, Скопје

Ацо Смоковски – Управител со неограничени овластувања

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег бр 1990/98 (13003)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег бр 1085/98, на регистарска влошка бр 02002891-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговец-поединец продавница за текстил „ЖИ-ПЕР – КОМПАНИ“ ТП, Петар Живко Трпковски, ул „Смољани“ бр 19а, Скопје

Дејности 52 41, 52 42, 52 43, 52 12, 18 10, 18 21, 18 22, 18 23

Во правниот промет со трети лица, истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот

Управител Петар Трпковски, Скопје

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег бр 1785/98 (13004)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр 2568/98, на регистарска влошка бр 1-49715-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, седиште, основач, проширување на дејност и промена на директор на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ЈОВДЕН ШПЕД“ ц о, експорт-импорт ул „Методи Митевски“ бр 12/1-4, Скопје

Новиот назив на фирмата е Претпријатие за производство, трговија и услуги „ЈОВАН ШПЕД“ ц о, експорт-импорт, ул „Методи Митевски“ бр 12/1-4, Скопје

Кон претпријатието пристапува Стојанов Тоде, а истапува Караманова Татјана

Претпријатието се проширува со следните дејности 01 11, 01 11/1, 01 11/2, 01 11/3, 01 11/4, 01 12, 01 12/1, 01 12/2, 01 13, 01 13/1, 01 13/2, 01 21, 01 22, 01 22/1, 01 22/2, 01 23, 01 24, 01 25, 01 30, 01 41, 01 41/1, 01 41/3, 01 42, 15 11, 15 12, 15 13, 15 31, 15 32, 15 33, 15 51, 17 30, 17 71, 17 72, 36 12, 36 13, 36 14, 36 15, 52 72, 52 72/2, 11 11, 55 12

Се брише досегашниот директор Караманова Татјана, а се запишува новиот директор Стојанов Тоде

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег бр 2568/98 (12926)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр 2425/98, на регистарска влошка бр 1-21634-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, седиште, истапување на основач, проширување на дејност и промена на лице на Претпријатието за трговија на големо и мало, извоз увоз „АНА-МАРИ“ д о о, ул „Алжирска“ бр 2, Скопје

Новата промена на назив и седиште на претпријатието гласи Претпријатие за градежништво и трговија „ЕЛКА-КОМ“ д о о, експорт-импорт, ул „Маршал Тито“ бр 45/3, Скопје

Кон претпријатието пристапува Ангелка Мујевиќ, а истапува Ленче Попова

Дејноста се проширува со 45 21/1, 45 21/2, 45 24, 45 25, 45 31, 45 32, 45 33, 45 34, 45 35, 45 36, 45 37, 45 38, 45 39, 45 40, 45 41, 45 42, 45 43, 45 44, 45 45, 45 13

Се брише Ленче Попова, а се запишува Ангелка Мујевиќ како директор без ограничување

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег бр 2425/98 (12928)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр 1506/98, на регистарска влошка бр 1-137-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето и дополнувањето на дејност на МУЗЕЈ НА СОВРЕМЕНАТА УМЕТНОСТ „СКОПЈЕ“ – Скопје, „Самоилова“ бб

Дејноста се дополнува со 120321

Дејноста се проширува со 080190

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег бр 1506/98 (12929)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр 2603/98, на регистарска влошка бр 1-60542-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, правен облик, основач на Претпријатието за производство, промет и услуги „ЕХИМПОС“ ц о, експорт-импорт, ул „Скојевска“ бр 22-а, Скопје

Досегашниот правен облик, седиште и фирма се менуваат и ќе гласат Претпријатие за производство и трговија на големо и мало, експорт-импорт „СА-МАНТА СКМ“ д о о, ул „Огњан прица“ бб, Скопје

На 25 06 1998 год пристапил Саматовски Панче, а на истиот ден истапил Стојков Никола

Се брише Стојков Никола – директор, а се запишува Саматовски Панче – директор

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег бр 2603/98 (12930)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр 2602/98, на регистарска влошка бр 1-19886-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Претпријатието за производство и трговија на големо и мало, експорт-импорт, д о о „САМАНТА“ ул „Ленинова“ бр 29, Скопје

од претпријатието истапува основачот Саматовски Панче од Скопје

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег бр 2602/98 (12931)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението П Трег бр 187/98, на регистарска влошка бр 8-02001702-000-09, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на Друштвото за консалтинг, услуги, „ВИ ЕНД ЕЈ“ Авахо лимитид д о о е л, ул „Васил Главинов“ бр 16, бизнис центар Палома Бјанка, спрат 3/9, Скопје

Дејноста на претпријатието во внатрешен и надворешен трговски промет се проширува со 22 21, 22 22, 22 23, 22 24, 22 25, 22 11, 72 30, 22 15, 22 12, 22 13, 72 40, 60 23, 60 24, 52 24, 52 21, 52 22, 52 23, 52 12, 52 11, 52 25, 52 27, 52 33, 52 41, 52 42, 52 47, 52 48, 52 63, 51 10, 51 16, 51 17, 51 32, 51 33, 51 37, 52 38, 52 39, 51 42, 52 45, 52 64, 51 70, 51 56

Се бриши промена на фирмата, па во иднина ќе гласи Друштво за промет, услуги и новинско издавачка дејност „ВИ ЕНД ЕЈ“ Авахо лимитид д о о е л, ул „Васил Главинов“ бр 16, Бизнис центар Палома Бјанка, спрат 3/9, Скопје

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, П Трег бр 187/98 (12926)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр 2621/98, на регистарска влошка бр 1-19964-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на претпријатието за про-

мет и услуги „ЕУРО-МАК КОМПАНИ“ извоз-увоз, п о , ул „Даме Груев“ бр 1/5-17, Скопје

Се врши промена на лицето овластено за застапување во внатрешен трговски промет Се брише Весна Јовановска – директор, а се запишува Фросина Петрушевска – директор

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег бр 2621/98 (12933)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег бр 1413/98, на регистарска влошка бр 02002835-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за услуги во областа на прометот „ВЛАМАК“ Николовска и др , д о о , ул „Трифун Хаџи Јанев“ бр 1, Скопје

Дејности 37 10, 37 20, 60 21, 60 23, 60 24, 63 21, 71 10, 71 21, 63 11, 52 21, 52 22, 52 23, 52 25, 52 11, 52 27, 52 24, 52 63, 52 41, 52 42, 52 44/3, 52 43, 52 45, 52 46, 52 44/2, 52 44, 52 44/4, 52 47, 52 26, 52 33, 52 48, 52 32, 52 50, 52 12, 50 30/2, 50 10, 50 40/2, 50 50, 51 21, 51 38, 51 31, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 22, 50 30/1, 50 40/1, 51 51, 51 47, 51 70, 51 45, 51 56, 51 65, 51 66, 51 61, 51 62, 51 63, 51 64, 51 52, 51 42/1, 51 54, 51 57, 63 30, 65 12/3, 63 12, 74 40, 74 13, 74 84, 51 18, 70 31, 63 40, 71 31, 71 32, 71 33, 71 34, 71 40, 74 82, 74 11, 74 83, 72 30, 72 60, 72 40, 91 33, 92 33, 92 34, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, услуги во меѓународен транспорт на стоки, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, меѓународен превоз на стоки во друмскиот сообраќај, меѓународен превоз на патници во друмскиот сообраќај, реекспорт

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со сите свои средства

Лице за застапување во внатрешниот и надворешно трговски промет е Васка Николовска – управител без ограничување

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег бр 1413/98 (12934)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег бр 1596/98, на регистарска влошка бр 02003058-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за трговија „УНКА 2“ Нусрет Јаховиќ и др д о о , ТЦ Живко Брајковски, локал 33, Скопје

Содружници Киповски Драган од Скопје и Нусрет Јаховиќ од Сараево

Нусрет Јаховиќ е – управител без ограничување

Дејности 21 23, 45 11, 45 21/2, 45 22, 45 31, 45 32, 45 33, 45 34, 45 41, 45 42, 45 43, 45 44, 45 45, 51 11, 51 13, 51 15, 51 16, 51 17, 51 18, 51 19, 51 21, 51 24, 51 25, 51 31, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 38, 51 39, 51 41, 51 42, 51 42/1, 51 42/2, 51 43, 51 44, 51 45, 51 53, 51 54, 52 21, 52 22, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 55 30, 55 30/1, 55 40, 63 11, 63 12, 74 84, посредување, застапување на странски фирми, реекспорт, консигнација и шпедиција

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег бр 1596/98 (12985)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег бр 1298/98, на регистарска влошка бр 02002973-6-03-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец Цеват Фаик Љама ТП „ГРАЦИА УНО“ – производна дејност, ул „Крсте Мисирков“ бр 61, Скопје

Дејности 15 81/1, 15 82/2, 52 24, 55 30/2

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка

Цеват Љама – управител со неограничена одговорност

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег бр 1298/98 (12987)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег бр 2019/98, на регистарска влошка бр 02003048-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец „СЛОМА“ – колонијал, Славица Петар Рангелова ул „Горче Петров“ бр 58, Скопје

Основач и управител Славица Рангелова од Скопје, ул „Горче Петров“ бр 58

Дејности 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 33

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара лично со целиот свој имот

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег бр 2019/98 (12995)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег бр 1791/98, на регистарска влошка бр 02002955-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец Мирчевски Милан Зоран „ПОНИ ЕКС-ПРЕС 2“ Туристичка агенција, ул „Луј Пастер“ бр 5, Скопје

Дејности 63 2, 63 21, 63 22, 63 23, 63 30, 63 40

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец ќе настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските ќе одговара лично со целиот свој имот

Овластено лице за застапување во прометот е Мирчевски Зоран од Скопје – управител без ограничување

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег бр 1791/98 (12996)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег бр 2027/98, на регистарска влошка бр 02003096-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Колонијал ТП „ЛЕАТ КОМЕРЦ“ Филипова Драгиш Ленка ул „Димитар Благоев“ 66, Скопје

Дејности 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26

Управител е Филипова Ленка

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег бр 2027/98 (12998)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег бр 1444/98, на регистарска влошка бр 02002594-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец Стрезоска Петре Славица ТП „КЛАСИК“ – бутик, ГТЦ секција 4, локал 6, Скопје

Дејности 52 33, 52 41, 52 42, 52 43

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец ќе настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските ќе одговара лично со целиот свој имот

Овластено лице за застапување во прометот е Стрезоска Славица од Скопје – управител без ограничување

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег бр 1444/98 (12999)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр 695/98, на регистарска влошка бр 1-23501-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, седиште, основач, проширување на Туристичка агенција „АЛФА ТУРС“ д о о , ул „Кеј 13 Ноември“ бр 1, Скопје

Досегашната фирма и седиште на туристичката агенција се менува и во иднина ќе гласи Туристичка

агенција „АЛФА ТУРС“ д о о ул „Кеј 13 Ноември“ бр 1, Скопје

На 15 01 1998 год пристапил Миле Мурцев, а на истиот ден истапил Тренчевски Слободан

Во внатрешниот промет се прошируваат дејностите 060501, 060502, 060503, 110302, 110109

Во надворешниот промет се прошируваат дејностите туристичко-агенциски услуги и меѓународен транспорт на стоки и патници

Се брише Тренчевски Слободан – директор, а се запишува Миле Мурцев – директор

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег бр 695/98 (12954)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег бр 1365/98, на регистарска влошка бр 02003077-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство и трговија на големо и мало „ЦРНИ ДРИМ“ Шабан увоз-извоз, д о о е л, с Цепиште, Дебар

Дејности 1 производство 26 1, 26 11, 26 12, 26 13, 26 13/1, 26 13/2, 26 14, 26 15, 20 51, 20 52, 17 2, 17 21, 17 22, 17 23, 17 24, 17 25, 2 Трговија на мало 60 24, 52 41, 52 43, 52 44, 52 44/1, 52 44/2, 52 44/3, 52 44/4, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 26, 52 12, 74 84, 3 Трговија на големо 51 41, 51 42, 51 42/1, 51 42/2, 51 24, 51 54, 51 53, 51 55, 51 53, 51 51, 4 надворешно трговски промет 51 70

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со сите свои средства

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Шабан Џаферовски – управител без ограничување

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег бр 1362/98 (12964)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег бр 1912/98, на регистарска влошка бр 02002962-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец Трговија на мало со делови и прибор за моторни возила тп „УНИВЕРЗАЛ ЕКСТРА“ Нафиз Ибрахим Бекири ул „Атанас Илиќ“ бр 10, Дебар

Основач на Трговецот поединец е Нафиз Ибрахим Бекири од Дебар

Дејност 50 30/2

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка

За своите обврски одговара управителот Нафиз Бекири со целиот свој имот

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег бр 1912/98 (12965)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег бр 1294/98, на регистарска влошка бр 02003044-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец за промет на мало „АДАНА“ т п, Емро Мимин Мимин с Новак, центар Жупа

Трговецот поединец е основан од Емро Мимин Мимин од с Новак, центар Жупа со пријава за основање од 18 05 1998 год

Дејности 52 24, 52 21, 52 22, 52 23, 52 11, 52 27

Трговецот поединец одговара лично, со целиот свој имот

Лице овластено за застапување во внатрешниот трговски промет е Емро Мимин – управител без ограничување

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег бр 1294/98 (12966)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег бр 1913/98, на регистарска влошка бр 02002964-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец тп „ГАЛЕБ“ – колонијал Павле Симеон Тасковски ул „Моша Пијаде“ бр 13, Крива Паланка

Тп „ГАЛЕБ“ – колонијал е основано со пријава за основање бр 1 од 15 06 1998 година

Основач е Павле Симеон Тасковски од Крива Паланка

Дејности 52 21 – трговија на мало со овошје и зеленчук, 52 22 – трговија на мало со месо и производи од месо, 52 23 – трговија на мало со риби, лушпари и мекотелци, 52 24 – трговија на мало со леб, печива, колачи и слатки, 52 25 – трговија на мало со алкохолни и безалкохолни пијалоци, 52 26 – трговија на мало со тутун

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот

Во внатрешниот промет се запишува Павле Тасковски – управител без ограничување

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег бр 1913/98 (12967)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег бр 1741/98, на регистарска влошка бр 02003030-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец Бутик „ДОНА“ т п, Евгенија Симеон Митровска ул „Маршал Тито“ бб, Крива Паланка

Дејности 52 41 – трговија на мало со текстил, 52 42 – трговија на мало со облека, 52 43 – трговија на мало со обувки и предмети од кожа

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег бр 1741/98 (12968)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег бр 952/98, на регистарска влошка бр 02002714-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговија на мало „ЕМА“ – ТП Марица Томислав Андоновска, ул „Јани Лукровски“ бб, лок 38, ТЦ, Автокоманда, Скопје

Дејности 070114, 070121, 070126, 070128, 070129, тутун и други непрехранбени производи, (парфимерија, козметика и бижутерија)

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот

Управител е Марица Томислав Андоновска

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег бр 952/98 (12878)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег бр 1667/98, на регистарска влошка бр 02002775-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец Биро за книговодствени работи „БОМАР“ ТП Бобан Стојанче Трајковски ул „Христо Чернопеев“ бр 13, Скопје

Основач на трговец поединец е Бобан Стојанче Трајковски од Скопје

Дејности 74 12

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските преземени во правниот промет одговара лично со целиот свој имот

Управител на трговецот поединец е Бобан Трајковски, без ограничување

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег бр 1667/98 (12879)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег бр 1804/98, на регистарска влошка бр 02002892-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основање-

то на Друштво за производство, услуги и трговија „ВЕСНА КИКО“ Весна дооел, ул „Гемидиска“ бр 93, Скопје

Основач е Весна Узунова од Скопје

Дејности 15 81, 15 81/1, 15 81/2, 50 10, 50 20, 50 30, 50 30/1, 50 30/2, 50 30/3, 50 50, 51 13, 51 13, 51 16, 51 17, 51 18, 51 19, 51 21, 52 22, 51 23, 51 24, 51 31, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 38, 51 39, 51 41, 51 42, 51 42/1, 51 42/2, 51 43, 51 44, 51 45, 51 46, 51 47, 51 52, 51 53, 51 54, 51 55, 51 56, 51 57, 51 70, 52 70, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 33, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44, 52 44/1, 52 44/2, 52 44/3, 52 44/4, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 50, 52 62, 52 63, 74 40, 93 01, 93 02, 93 04, 93 05

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства

Весна Узунова е управител со неограничени овластувања

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег бр 1804/98 (12880)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л бр 5/98 од 10 07 1998 година е отворена ликвидациона постапка над должникот трг др за промет, услуги и градба „Керамика Комерц“ Боби и др ДОО експорт-импорт ул „Новопроектирана“ бб Скопје, со жиро сметка 40100-601-386080

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази најдоцна во рок од 3 месеци од објавата

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према друштвото во ликвидација, најдоцна во рок од 3 месеци од објавата

Од Основниот суд Скопје I – Скопје

(12989)

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ

Врз основа на членовите 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на РМ“ 38/93), ЗППЗ „Кооперанти“ – Битола, објавува

О Г Л А С ЗА ЈАВНО ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ

Се повикуваат сите поранешни сопственици и нивните правни наследници (баратели) да ги пријават своите побарувања од претпријатието, во постапката за трансформација на ЗППЗ „Кооперанти“ Битола

Барателите, своите побарувања да ги пријават на посебен образец што го пропишува Агенцијата на РМ за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на РМ“ 3/94), со податоци за правната заснованост на одземениот имот на кој се однесува побарувањето, како и видот и висината на побарувањето

Побарувањата, барателите да ги достават истовремено до ЗППЗ „Кооперанти“, ул. „Илинденска“ бб Битола и Агенцијата на РМ за трансформација на претпријатијата со општествен капитал – Скопје во рок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 42, став 2 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр 26/98) – Комисијата за јавни набавки – градежни работи на Министерството за образование и физичка култура, објавува

БАРАЊЕ БР. 7

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ, ГРАДЕЖНО-ЗАНАЕТЧИСКИ И ИНСТАЛАТЕРСКИ РАБОТИ НА ОБЈЕКТИ ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, УЧЕНИЧКИТЕ И СТУДЕНТСКИТЕ ДОМОВИ

1 ОПШТИ УСЛОВИ

1 1 НАБАВУВАЧ Министерство за образование и физичка култура, ул „Велько Влаховиќ“ бр 9 – Скопје

1 2 ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА Изведување на градежни, градежно-занаетчиски и инсталатерски работи на следните објекти

Основно образование

1 2 1 ОУ „Никола Карев“ – Крушево

– набавка и транспорт на подни бетонски плочи

Ученички домови

1 2 2 „Д-р Панче Караџов“ – Скопје

– реконструкција на кров, обновување на фасада и фасадна дрвенарија,

1 2 3 „Димитар Влахов“ – Струмица

– изведба на ревизиони канализациони шахти во домот, санација на купатила и поставување ограден сид,

1 2 4 „Бранко Станоевиќ“ – Гостивар

– поставување кос кров на дел од рамниот кров на домот,

1 2 5 „Крсте Мисирков“ – Кавадарци

– реконструкција на кровот,

1 2 6 „Кочо Рацин“ – Свети Николе

– адаптација, поправки и други надлежни работи на домот,

1 2 7 „Моша Пијаде“ – Тетово

– реконструкција на кровот над женскиот блок,

1 2 8 „Св. Наум Охридски“ – Македонски Брод

– изградба на нови санитарни јазли и поставување ограда на домот

Студентски домови

1 2 9 „Гоце Делчев“ – Скопје

– реконструкција на лифтови „В“ и „Г“ блокот,

1 2 10 „Кузман Јосифовски – Питу“ – Скопје

– замена на паркет со винфлекс во некои соби од домот,

– санирање на одак од централното греење и покривот на лифт-кукичката,

– фарбање на прозори, врати и радијатори во собите со мрсна боја и поликolor во приземјето,

1 2 11 „Стив Наумов“ – Скопје

– реконструкција на санитарните јазли во прва и втора зграда,

– обнова на ламперијата и олуците на зградите и бараките,

– обнова на плакарите во собите од прва и втора зграда поради дотраеност,

– изведување на молерски работи на собите со поликolor на трета зграда,

– изведување на молерски работи со поликolor на бараките,

– изведување на молерски работи на собите со поликolor на прва и втора зграда,

– стругање и лакирање на паркетот во собите на прва и втора зграда

Градежно-занаетчиските работи наведени под алинеите на подточките 1 2 10 и 1 2 11 претставуваат посебни целини

13 Обемот на градежните, градежно-занаетчиските и инсталатерските работи даден е во тендерската документација посебно за секој објект

14 Повикот е јавен, отворен и анонимен

15 Право на учество имаат сите физички и правни лица регистрирани за ваков вид дејност, чие седиште е во Република Македонија

16 Критериуми за избор на најповолен понудувач се цена, рок, начин на плаќање и документот за бонитет

2 РОКОВИ

21 Рок на важност на понудата 20 дена од денот на отворање на понудите,

22 Рок на поднесување на понудите 10 дена од денот на објавувањето на барањето

3 ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

31 Тендерската документација посебно за секој објект може да се види и подигне во Министерството за образование и физичка култура, ул „В Ѓоргов“ бр 35 – Скопје, со одреден надоместок од 100,00 – 500,00 денари

4 СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

41 Понудите треба да содржат единични цени по позиции и вкупна цена на понудата, према тендерот, изразена во денари,

42 Начин на плаќање (за аванс е потребно да се обезбеди банкарска гаранција),

43 Рок на изведување на предметните работи посебно за секој објект и гаранција на квалитетот на изведените работи,

44 Понудувачите се должни со понудите да приложат и референц листа за досега изведени работи од ваков вид

5 ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

51 Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорното лице на субјектот

52 Понудата треба да ги содржи сите податоци назначени во повикот

53 Понудите се доставуваат по пошта или со предавање на архивата на Министерството за образование и физичка култура на ул „Вељко Влаховиќ“ бр 9 – Скопје

54 Понудата и другата документација се доставува во запечатен плик, посебно за секој објект, на кој во горниот лев агол треба да стои ознаката „не отворај“, бројот на барањето и името на објектот

Во средината на пликот треба да биде назначена точната адреса на набавувачот, и истиот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот, односно понудувачот

Во затворениот плик треба да има уште два запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја содржи понудата со финансиска документација и носи ознака „понуѓа“, а другиот внатрешен плик ја содржи техничката документација и носи ознака „документација“ со точна адреса на испраќачот – понудувачот

55 Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават и следната придружна документација

– извод од регистрација на дејноста,

– документ за бонитет од носителот на платниот промет;

– изјава дека понудувачот не е под стечај, потпишано од одговорното лице на понудувач

6 ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

61 Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите на барањето, нема да бидат разгледани

62 Секој субјект може да учествува само со една понуда по објект

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 133-376

Врз основа на член 14, 15 и 16 од Законот за јавни набавки („Сл весник на РМ“ бр, 26/98), Комисијата за јавни набавки – градежни работи на Министерството за образование и физичка култура, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 8 ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ И ГРАДЕЖНО-ЗАНАЕТЧИСКИ РАБОТИ НА ОБЈЕКТИ ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

1 ОПШТИ УСЛОВИ

11 НАБАВУВАЧ Министерство за образование и физичка култура, ул „Вељко Влаховиќ“ бр 9 – Скопје

12 ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА Изведување на градежни и градежно-занаетчиски работи на следните објекти во основното образование

121 ОУ „Герас Цунев“ – с Просениково, Струмица, ПУ во с Сарај – реконструкција на објектот општетен од пожар,

122 ОУ „Прпарими“ – с Горно Речица, Тетово – доградба на училишниот објект,

13 Обемот на градежните и градежно-занаетчиските работи даден е во тендерската документација посебно за секој објект

14 Повикот е јавен, отворен и анонимен

15 Право на учество имаат сите домашни и странски правни и физички лица регистрирани за ваков вид дејност

16 Критериуми за избор на најповолен понудувач се цена, рок, начин на плаќање, документ за бонитет и техничка оспособеност

2 РОКОВИ

21 Рок на важност на понудата 20 дена од денот на отворање на понудите,

22 Рок на поднесување на понудите 15 дена од денот на објавувањето на барањето

3 ТЕНДЕРСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

31 Тендерската документација посебно за секој објект може да се види и подигне во Министерството за образование и физичка култура, ул „В Ѓоргов“ бр 35 – Скопје, со одреден надоместок од 300,00 – 500,00 денари

4 СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

41 Понудите треба да содржат единични цени по позиции и вкупна цена на понудата, према тендерот, изразена во денари

42 Начин на плаќање (за аванс е потребно да се обезбеди банкарска гаранција),

43 Рок на изведување на предметните работи посебно за секој објект и гаранција на квалитетот на изведените работи,

44 Понудувачите се должни кон понудите да ја достават следната документација

441 Придружна документација

– извод од регистрација на дејноста,

– документ за бонитет издаден од носителот на платниот промет и

– изјава дека понудувачот не е под стечај, потпишана од одговорното лице на понудувачот,

- 4 4 2 Документација за техничка оспособеност
- референц листа и список за досега извршени работи во последните три години, по објекти, износи и датуми,
 - број и структура на вработени,
 - податоци за расположивата опрема

5 ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5 1 Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорното лице на субјектот

5 2 Понудата треба да ги содржи сите податоци назначени во повикот

5 3 Понудите се доставуваат по пошта или со предавање на архивата на Министерството за образование и физичка култура на ул „Велько Влаховиќ“ бр 9 – Скопје, или со предавање на Комисијата на лице место, но најдоцна до денот и часот на јавното отворање на понудите

5 4 Понудата и другата документација се доставува во запечатен плик, посебно за секој објект, на кој во горниот лев агол треба да стои ознаката „не отворај“, бројот на барањето и името на објектот

Во средината на пликот треба да биде назначена точната адреса на набавувачот, и истиот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот, односно понудувачот

Во затворениот плик треба да има уште два запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја содржи понудата со финансиска документација и носи ознака „понуѓа“, а другиот внатрешен плик ја содржи техничката документација и носи ознака „документација“ со точна адреса на испраќачот – понудувачот

6 ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6 1 Отворањето на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе биде извршено на 18 08 1998 година, (вторник) со почеток во 11,00 часот, во просториите на УСО „Гоце Делчев“ – Скопје, ул „Васил Ѓоргов“ (до Заводот за вработување)

7 ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7 1 Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите на барањето, нема да бидат разгледани

7 2 Секој субјект може да учествува само со една понуда по објект

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 133-376

2 Република Македонија доби кредит од Меѓународното здружение за развој (Светска Банка) во различни валути за финансирање на *Проектот за транзиција на здравствениот сектор во Република Македонија*. Дел од средствата на кредитот се наменети за финансирање на договор за набавка на „*Стоматолошки работни единици и стоматолошки инструменти*“. Постапката за набавка ќе биде преку Меѓународен конкурс во согласност со правилата и упатствата на Светска Банка

3 Меѓународната проектна единица при Министерството за здравство, за потребите на руралните амбуланти во Република Македонија, со овој конкурс ги повикува заинтересираните подобни понудувачи да достават понуди за испорака и инсталирање на *20 парчиња на Стоматолошки работни единици и 20 комплети на Стоматолошки инструменти*.

4 Заинтересираните понудувачи можат да добијат дополнителни информации секој вторник и четврток од 13 00 часот до 17 00 часот на следната адреса: Министерство за здравство – Меѓународна проектна единица (Г-дин Ристо Ричлиев), ул „50-та Дивизија“ бр 6, 91000 Скопје, Република Македонија, тел ** 389 91 125 310, факс **389 91 123 353, E-mail ristor @ lotus. mpt. com. mk

5 Комплетот на тендерските документи заинтересираните подобни понудувачи можат да го добијат по доставување на писмено барање на погоре наведената адреса и по извршена неповратна уплата на УСД 200,00 (или соодветен износ во друга конвертибилна валута), за странските понудувачи или 11 200,00 денари, за домашните понудувачи. По извршената уплата тендерските документи можат да бидат подигнати лично или да бидат испратени по пошта

Плаќањето треба да биде извршено како следи

(а) За плаќањата во УСД (или друга конвертибилна валута)

In favor of the Ministry of Health-International Project Unit, on the account of the National Bank of the Republic of Macedonia No 36086854 with CITIBANK NA New York (Swift CITIUS 33)

(Б) За плаќања во денари

Во корист на Министерство за здравство-Меѓународна проектна единица, на сметка број 40100-789-1492

6 Понудите мора да бидат доставени на адресата: Министерство за здравство (Архива на Министерството за здравство, приземје, соба бр 1) „50-та Дивизија“ бр 6 91000 Скопје Република Македонија

7 Заедно со понудите мора да се достави и гаранција за обезбедување на истите во висина на УСД 8 000 00 во форма на (а) готовински чек потврден од банка (б) банкарска гаранција или (в) неотповиклив документарен акредитив отворен од страна на угледна банка избрана од страна на понудувачот. Понудите мораат да бидат доставени на погоре наведената адреса најдоцна до или во 10:00 часот, македонско време, на 15 септември 1998 година.

8 Понудите ќе бидат отворени во присуство на претставниците на понудувачите во 10 30 часот, македонско време на 15 септември 1998 година, на адреса Републички завод за здравствена заштита, кат III, Сала за состаноци, бр 1, ул. „50-та Дивизија“ бр. 6, 91000 Скопје, Република Македонија

КОНКУРСИ

Министерство за здравство на Република Македонија
Проект за транзиција на здравствениот сектор

МЕЃУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

Бр. 14-86

ИДА Кредит бр. 2889 МК

1 Овој меѓународен конкурс за прибирање на понуди е во врска со објавувањето на *Проектот за транзиција на здравствениот сектор во Република Македонија* во списанието „Development Business“ на 31 07 1996 година

**Во издание на НИРО СЛУЖБЕН ВЕСНИК
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА наскоро ќе
излезе од печат**

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ИЗБОРНИОТ СИСТЕМ

Подготвувачи:

Рокса Георгиевска, Елена Ставрева

Збирката содржи:

- Одредби од Уставот што се однесуваат на изборниот систем
- Закон за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија
- Закон за изборни единици за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија
- Закон за избор на Претседател на Републиката
- Закон за локални избори
- Закон за избирачки места
- Закон за политички партии
- Декларација за критериуми за слободни и праведни избори, и др.

Цена на збирката 400,00 денари.

Порачки се примаат во НИРО Службен весник на РМ, пошт.фах 51, или на телефоните 129-036, 117-460, телефакс 112-267.

Уплата се врши на жиро сметка 40100-603-12498.

СОДРЖИНА

	Страна		
1080	Одлука за основање на основно училиште во с. Грешница	2029	1097
1081	Одлука за основање на ново основно училиште во Кушлиш	2029	
1082	Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина	2030	1098
1083	Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина	2030	1099
1084	Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина	2030	1100
1085	Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина	2031	
1086	Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина	2031	1101
1087	Решение за дополнување на Решението за определување организација за заштита, управување и одржување на строгиот природен резерват Езерани, на Преспанското Езеро	2032	
1088	Решение за именување членови на Училишниот одбор на РУ „Јосип Јосифовски Свештарот“ – Струмица	2032	1102
1089	Решение за назначување советник на министерот за развој	2032	1103
1090	Решение за повторно назначување помошник на министерот за развој	2032	
1091	Решение за повторно назначување советник на министерот за развој	2032	
1092	Решение за повторно назначување советник на министерот за развој	2033	
1093	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје	2033	11
1094	Решение за назначување советник на министерот за образование и физичка култура	2033	
1095	Решение за именување директор на Заводот за статистика на Република Македонија	2033	12
1096	Решение за давање согласност на Одлуката за именување директор на Републичкиот завод за унапредување на домаќинството – Скопје		
			2033
			2034
			2034
			2034
			2034
			2034
			2036
			2036
			2038
			2039
			2039
			2039
			2039
			2039
			2039
			2040